



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 27 ноември 1998
Скопје

Број 57

Год. LIV

Претилатата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1426.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), а во врска со член 28 од Правилата за постапката пред Европскиот суд за човекови права, Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОЛОЖБАТА НА ВЛАДИНИОТ АГЕНТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПОСТАПКАТА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА, ЗА НАЧЕЛАТА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НЕГОВАТА КАНЦЕЛАРИЈА КАКО И ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕГОВАТА РАБОТА

1. Владиниот агент на Република Македонија (во натамошниот текст: Владин агент) во постапката пред Европскиот суд за човекови права (во натамошниот текст: Суд) е орган на Република Македонија кој ја застапува Републиката пред Судот и е одговорен за нејзините односи со органите на Советот на Европа во сите случаи и инстанци поврзани со заштитата на човековите права.

2. Во вршењето на неговата функција Владиниот агент ја обезбедува општата соработка на органите на Република Македонија со Судот и со другите органи на Советот на Европа во случаите кога Република Македонија е странка во споровите пред Судот, ја подготвува одбраната и непосредно ја застапува Република Македонија во постапката пред Судот, посредува во контактите на судот со домашните судови, управните органи и другите органи на Републиката и презема други дејствија поврзани со заштитата на човековите права во рамките на Советот на Европа.

3. Владиниот агент настапува во името и за сметка на Република Македонија и е должен во постапката пред Судот да ги застапува нејзините интереси. Владиниот агент ги презема сите правни дејствија согласно со општата политика на Република Македонија, а на негово барање или по иницијатива на Собранието на Република Македонија, Претседателот на Република Македонија и Владата на Република Македонија, добива општи напатствија за начинот на застапување на интересите на Републиката.

4. Владиниот агент се именува за време од четири години и може повторно да биде именуван на таа функција.

5. Владиниот агент може да има еден или повеќе постојани помошници. Бројот на помошниците на Владиниот агент го утврдува Владата на предлог на Владиниот агент. Помошниците на Владиниот агент се именуват за време од четири години со право повторно да бидат именувани на таа функција.

6. Во секој одделен случај во кој Република Македонија е странка во постапката пред Судот, во подготвувањето на одбраната и во застапувањето на Републиката, Владиниот агент може да ангажира истакнати стручњаци за одделни правни области.

7. Во вршењето на неговата функција Владиниот агент е овластен да врши непосреден увид во сите судски и управни предмети, како и во секоја друга документација на домашните органи, без оглед на нивната доверливост, како и да бара дополнителни информации, објаснувања и мислења. Владиниот агент е обврзан со прописите на Република Македонија кои се однесуваат на чување на тајна.

8. Владиниот агент ја организира својата канцеларија со претходна согласност на Владата на Република Македонија.

9. Средствата за работа на Владиниот агент се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2827/1

16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1427.

Врз основа на член 6 од Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 1997 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1997 ГОДИНА

1. Дел од остварените вишоци на приходите над дозволеното ниво на потрошувачка во 1997 година во износ од 16.850.000 денари се распределуваат на следните единици на локалната самоуправа:

1. Старавина	300.000 денари
2. Могила	700.000 денари
3. Кукуречани	1.000.000 денари
4. Добрушево	300.000 денари
5. Самоков	500.000 денари
6. Пласница	1.000.000 денари
7. Блатец	250.000 денари
8. Миравци	600.000 денари
9. Студеничани	300.000 денари
10. Кондово	350.000 денари
11. Росоман	400.000 денари
12. Облешево	300.000 денари
13. Клевовце	400.000 денари
14. Житоше	500.000 денари
15. Демир Капија	200.000 денари
16. Белчишта	800.000 денари
17. Мешеишта	400.000 денари
18. Долнени	1.000.000 денари
19. Витолиште	200.000 денари
20. Цепчиште	300.000 денари
21. Теарце	200.000 денари
22. Боговиње	300.000 денари

23. Шипковица	300.000 денари
24. Градско	1.500.000 денари
25. Чашка	500.000 денари
26. Арачиново	800.000 денари
27. Петровец	1.000.000 денари
28. Сопиште	500.000 денари
29. Шуто Оризари	500.000 денари
30. Врапчиште	300.000 денари
31. Чегране	400.000 денари
32. Кривогаштани	400.000 денари
33. Ранковце	350.000 денари
ВКУПНО:	16.850.000 денари

2. Единиците на локалната самоуправа се должни средствата од точка 1 на оваа одлука да ги користат наменски.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за финансии. Средствата ќе се преведат на жиро-сметките на буџетите на единиците на локалната самоуправа.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2816/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1428.

Врз основа на член 38 став 2 и 3 од Законот за буџети („Службен весник на РМ“ бр. 79/93, 3/94 и 71/96), член 19 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 67/97) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА

1. Од средствата за усогласување на приходите на буџетите на единиците на локалната самоуправа се дава позајмица во износ од 6.000.000 денари на следните единици на локалната самоуправа:

1. Берово	300.000 денари
2. Македонски Брод	300.000 денари
3. Винаца	300.000 денари
4. Дебар	300.000 денари
5. Демир Хисар	200.000 денари
6. Крива Паланка	200.000 денари
7. Крушево	300.000 денари
8. Неготино	500.000 денари
9. Охрид	1.000.000 денари
10. Штип	600.000 денари
11. Гази Баба	1.000.000 денари
12. Карпош	1.000.000 денари
ВКУПНО	6.000.000 денари

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со рок на враќање од два месеци од денот на пренесување на средствата.

3. Враќањето на позајмицата се обезбедува со депонирање на акцептен налог од корисникот на позајмицата во Министерството за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2832/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1429.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за буџети („Службен весник на РМ“ бр. 79/93, 3/94 и 71/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 1998 година („Службен весник на Република Македонија“ број 67/97), се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел:

А) Се вршат намалувања во следните раздели за износ од 1.035.860.000 денари:

1. Во раздел 080.01 – Министерство за надворешни работи, потставка 462039 – Откуп на канцелариски згради и деловни простории, износот 45.700.000 се заменува со износот 44.700.000;

2. Во раздел 090.02 – Министерство за финансии – Функции на државата, потставка 444200 – Програма за поттикнување на нови вработувања, износот 1.590.628.000 се заменува со износот 596.628.000;

3. Во раздел 120.01 – Министерство за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, потставка 426016 – Просторни и детални урбанистички планови, износот 92.000.000 се заменува со износот 90.000.000;

4. Во раздел 140.01 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, потставка 471054 – Програма за инвестиции во земјоделството, износот 127.000.000 се заменува со износот 124.140.000;

5. Во раздел 150.01 – Министерство за труд и социјална политика, потставка 463027 – Опременување на информативниот систем на Републиката, износот 20.000.000 се заменува со износот 13.000.000;

6. Во раздел 150.01 – Министерство за труд и социјална политика, потставка 468010 – Реконструкција на градежни објекти, износот 14.200.000 се заменува со износот 10.200.000;

7. Во раздел 150.10 – Детска заштита, потставка 443077 – Детски додаток, износот 500.000.000 се заменува со износот 485.000.000;

8. Во раздел 160.30 – Финансирање на основното и средното образование, потставка 468010 – Реконструкција на градежни објекти, износот 129.165.000 се заменува со износот 128.165.000;

9. Во раздел 170.01 – Министерство за наука, потставка 441252 – Трансфери до научно истражувачки институции, износот 188.000.000 се заменува со износот 187.000.000 и

10. Во раздел 190.01 – Министерство за здравство, потставка 441392 – Други трансфери до владини институции, износот 86.925.000 се заменува со износот 85.925.000.

Б) Се вршат зголемувања во следните раздели за износ од 1.035.860.000 денари:

1. Во раздел 090.02 – Министерство за финансии – Функции на државата, потставка 442011 – Средства за усогласување на приходите на единиците на локалната самоуправа, износот 5.000.000 се заменува со износот 11.000.000;

2. Во раздел 150.10 – Детска заштита, потставка 442045 – Централно греење, износот 9.850.000 се заменува со износот 24.850.000;

3. Во раздел 150.20 – Социјална заштита, потставка 443018 Трансфери до фондот за ПИО утврдени со Закон, износот 3.000.000.000 се заменува со износот 3.620.000.000;

4. Во раздел 150.20 – Социјална заштита, потставка 443085 – Трансфер до фамилии кои се социјално загрозени, износот 2.490.000.000 се заменува со износот 2.551.000.000;

5. Во раздел 150.20 – Социјална заштита, потставка 443093 – Трансфери на невработени поради структурни промени, износот 2.939.000.000 се заменува со износот 3.263.000.000 и

6. Во раздел 360.17 – Основно јавно обвинителство – Скопје, потставка 426105 – Закупини за недвижности, износот 2.000.000 се заменува со износот 4.860.000.

Член 2

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со денот на донесувањето.

Бр. 23-2821/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1430.

Врз основа на член 20 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1998 година („Службен весник на РМ“ бр.67/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.38/90 и „Службен весник на РМ“ бр.63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДРУШТВА, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ НА ГРАГАНИ ВО 1998 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за учество на Републиката во финансирањето на општествените организации, друштва, здруженија и сојузи на граѓани („Службен весник на РМ“ број 17/98) во член 1 точката 2 се менува и гласи:

„2. Сојуз на здруженија на борците од НОБ-Републички одбор 10.620.000“
а по точката 21 се додава точката:

„22. Совет за научно културни средби 500.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2815/2
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1431.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.38/90 и 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи на управата во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на РМ“ бр.41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ

Член 1

Правото на користење на деловните простории на булевар „Партизански одреди“ бр.145 во Скопје, со површина од 286 м², сопственост на РМ, се пренесува на Јавното претпријатие за пасишта.

Член 2

Правото на користење на просториите опишани во член 1 од Одлуката, се пренесува без надоместок.

Член 3

За условите и начинот на користење на деловните простории, Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија ќе склучи договор со Јавното претпријатие за пасишта.

Член 4

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-2777/2
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1432.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 18 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 4/85 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ СО НАДОМЕСТОК ПОД ЗАКУП

Член 1

Правото на користење на недвижниот имот – објект (барака бр. 5) со површина од 125 м², кој се наоѓа на ул. „Васил Горгов“, бб – Скопје, чиј сопственик е Република Македонија, се пренесува на Д.О.О. „Снелук“ – Скопје.

Член 2

Надоместокот за користење на објектот ќе се утврди врз основа на висината на надоместокот што ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија го има утврдено за објекти со таква намена и за утврдени реони од градот.

Корисникот ќе го користи објектот до укажување потреба за негово користење од страна на Владата на Република Македонија.

Член 3

Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија со корисникот – Д.О.О. „Снелук“ – Скопје да склучи договор за условите и начинот на користење на објектот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2712/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1433.

Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со земјишта и згради („Службен весник на РМ“ бр. 36/75, 41/75, 51/88, 38/91 и 4/93) и член 45, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16. 11. 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Се врши замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште кое се наоѓа во КО Битола – Битола, а претставува КП бр. 11577, ливада 4 класа, во вкупна површина од 484.068 м² во делот кој изнесува 331.091 м² во м.в. „Аеродром“ – сопственост на Република Македонија – корисник ЗИК „Пелагонија“, со земјоделско земјиште на кои носители на право на сопственост се:

1. Јовановски Александар – во вкупна површина од 6.774 м² кое се наоѓа на КП бр. 188/1, 188/2, 499 и 551 сите во КО Биљаник.

2. Аневски Вељан – во вкупна површина од 58.812 м² кое се наоѓа на КП бр. 366, 376, 575, 631/1, 633, 672 и 1/2 од КП бр. 359/1 сите во КО Биљаник.

3. Талевски Никола – во вкупна површина од 2.770 м² кое се наоѓа на КП бр. 224/2 и 326/3 сите во КО Биљаник.

4. Лазаревски Благој и Трајанка – во вкупна површина од 12.707 м² кое се наоѓа на КП бр. 314, 369, 564, 597, 631/5 и 639 од сите по 1/2 во КО Биљаник и 2/8 од КП бр. 159 во КО Рибарци.

5. Димовски Ристо – во вкупна површина од 14.728 м² кое се наоѓа на КП бр. 227/1, 260, 642/2, 1/3 од КП бр. 244 и 25/44 од КП бр. 341 сите во КО Биљаник.

6. Јовановски Трајан – во вкупна површина од 11.075 м² кое се наоѓа на КП бр. 288, 317 и 501 сите во КО Биљаник.

7. Кузмановски Илија – во вкупна површина од 26.064 м² кое се наоѓа на КП бр. 232, 239/2, 322, 323, 598 и 657 од сите по 3/4 сите во КО Биљаник.

8. Талевски Трајан – во вкупна површина од 33.564 м² кое се наоѓа на КП бр. 348, 362, 367, 426, 443 и 679 сите во КО Биљаник.

9. Петровски Веле – во вкупна површина од 22.132 м² кое се наоѓа на КП бр. 502, 166, 214, 215 и 503 од сите по 5/6 сите во КО Биљаник.

10. Гроздановски Кирило – во вкупна површина од 77.647 м² кое се наоѓа на КП бр. 339, 347, 353, 435, 447, 577, 578, 582, 583, 585, 593, 601, 602, 608, 663, 664 и 684 сите во КО Биљаник.

11. Стојановски Цане – во вкупна површина од 2.546 м² кое се наоѓа на КП бр. 697 во КО Биљаник.

12. Стојановски Горѓи – во вкупна површина од 14.854 м², кое се наоѓа на КП бр. 194, 195, 318, 636/1 сите во КО Биљаник.

13. Стевановски Боне, Стевановска Вангелица, Вангеловска Марина и Вангеловски Томислав – во вкупна површина од 17.605 м² кое се наоѓа на КП бр. 129, 217/2, 644, 1/2 од КП бр. 604, 1/2 од КП бр. 605 сите во КО Биљаник и 1/2 од КП бр. 906/2 во КО Новаци.

14. Божиновски Борис – во вкупна површина од 10.164 м² кое се наоѓа на КП бр. 206, 631/2, 637, 659, 197/3, 198/1 и 198/2 сите во КО Биљаник.

15. Димовски Богоја – во вкупна површина од 11.214 м² кое се наоѓа на КП бр. 337, 464 и 587 сите во КО Биљаник.

16. Талевски Киро – во вкупна површина од 8.435 м² кое се наоѓа на КП бр. 611 во КО Биљаник.

Член 2

Договорот за замена на недвижностите од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

Член 3

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката на Владата на Република Македонија број 23 1473/1 од 23.06.1997 година за замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-887/4

16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1434.

Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со земјиште и згради („Службен весник на РМ“ број 36/75, 41/75, 10/79, 51/88, 38/91 и 4/93), и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ – ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ

Член 1

Во Одлуката за купување на недвижност-деловен објект („Службен весник на РМ“ бр. 61/97) во членот 2 зборовите „12.000.14,00 (дванаесет милиони и стоседумдесет и четири) денари“ се заменуваат со зборовите „14.082.588,00 (четиринаесет милиони осумдесет и две илјади и петстотини и осумдесет и осум) денари“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-2830/1

16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1435.

Врз основа на член 31, од Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата („Службен весник на РМ“ бр. 69/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА ЗА 1998 ГОДИНА

1. Во Програмата за распределба на средствата од Фондот за заштита и унапредување на животната средина и природата за 1998 година бр. 23-1127/1 од 13.04.1998 година објавена во „Службен весник на РМ“ број 20/98, во точка I вредноста „... во износ од 53.000.000,00 денари...“ се менува и истата треба да гласи:

„... во износ од 90.000.000,00 денари...“

2. Текстот од точка 1, алинеја 1 од истата Програма, цитирана во точка 1 од оваа одлука „-Проекти и

опрема за заштита на реките и езерата.“ се менува и истата гласи:

„– Проекти за заштита на водни ресурси и обезбедување квалитетна вода за пиење.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2817/1 Претседател на Владата
16 ноември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1436.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и, може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Заводот за платен промет – Централен регистар (Регистар на залог на подвижни предмети и права) и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
8471 41		-- Што во исто куќиште имаат најмалку една централна единица, како и една влезна и излезна единица, или една комбинирана влезно излезна единица:	
8471 41 90 00		--- Друго	
		а) Персонален сметач сервер	170 парчиња
8471 60		- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:	
8471 60 40 00		--- Печатари	50 парчиња
8471 60 50 00		--- Тастатури	220 парчиња
8471 60 90 00		--- Друго	
		а) Скенер	40 парчиња
8471 70		-Мемориски единици	
8471 70 51 00		--- Оптички, вклучувајќи и магнетно оптички	3 парчиња

1	2	3	4
8471 80		Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:	
8471 80 90 00		--- Друго	
		а) рутер	40 парчиња
		б) hub	80 парчиња
		ц) switch	4 парчиња
		д) заштитник на локална мрежа (firewall)	4 парчиња
8507		Електрични апарати, вклучувајќи и сепаратори за нив правоаголни или не (вклучувајќи и квадратни):	
857 80		- Други акумулатори	
8507 80 99 00		--- Друго	
		а) Систем за непрекинато напојување (UPS)	220 парчиња
8517		Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:	
8517 50		- Други апарати, за жични системи со носечка струја или за дигитални линиски системи:	
8517 50 90 00		--- Други	
		а) Апарати за жични системи Модеми	40 парчиња
8524		Плочи, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава:	
8524 31 00 00		--- За репродукција на појава. Освен звук или слика	600 парчиња
8528		Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори:	
		- Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродук-	

1	2	3	4
---	---	---	---

ција на звук или
слика:
8528 21 -- Во боја:
8528 21 00 10--- Нови
а) Монитор во боја 220 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2808/1 Претседател на Владата
16 ноември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1437.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Советот за радиодифузија на Република Македонија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:

8703 23

-- Со зафатнина на цилиндрите над 1.500 см³ до 3000 см³:
--- Нови:

--- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 2000 см³:

--- Патнички автомобили, составени:

8703 23 10 11----- Со вграден катализатор

а) Лапсја К 2.0, сива метализирана боја 1 парче

8703 32

-- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 2500 см³:

--- Нови:

--- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 2000 см³:

1	2	3	4
---	---	---	---

8703 32 10 19----- Други

а) Комбинирано возило (патничко возило) Citroen Berlingo multispace plus, за превоз на 5 лица, со зафатнина од 1868 см³, дизел мотор со катализатор, со три врати и моќ 52 KV 1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2798/1 Претседател на Владата
16 ноември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1438.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Апелациониот суд Скопје и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:

8703 32

-- Со зафатнина на цилиндрите над 1.500 см³ до 2500 см³:

--- Нови:

--- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 2000 см³:

8703 32 90 10----- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 2000 см³

а) патничко моторно возило Комби-Фолксваген-транспортен со регистарски број С7176-ТП, со број на мотор 1X09668 и број на шасија 3МН055681

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2787/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1439.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за правда односно за Апелациониот суд Штип и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

8703 23

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:

-- Со зафатнина на цилиндрите над 1.500 см³ до 3000 см³:

--- Нови:

---- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 3000 см³:

-----Патнички автомобили, составени:

а) патничко возило „OPEL OMEGA“

ЦД 2,5 со 2498 цсм, 120 кв/170 кс, произведено 1998, боја црна металик со 4 врати

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2797/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1440.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Основниот суд Делчево и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

8703 23

8703 23 10 11

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:

-- Со зафатнина на цилиндрите над 1.500 см³ до 3000 см³:

--- Нови:

---- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 2000 см³:

-----Патнички автомобили составени:

----- Со вграден катализатор

а) патнички автомобил OPEL VEKTRA

2. ODTI со 4 врати

тежина 1445 кг., мотор 1998 ссм, 100 KS/74, кат, мотор број X

20DTX 17211652, шасија број Volojbf 19

Б, 1283637 година

1998, модел 98, боја марселина ред

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2786/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1441.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за образование и физичка култура и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место;	
8471 50		- Дигитални централни единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:	
8471 50 90 00		-- Друго	
		а) Quest Пентиум 223 ммх	14 парчиња
		б) Quest Пентиум 200 ммх	15 парчиња
		в) Дигитал Алфа Сервер 4100	1 парче
8471 60		- влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:	
8471 60 40 00		--- Печатари	
		а) LASER HP 6L	17 парчиња
8471 60 50 00		--- Тастатури	1 парче
8471 70		- Мемориски единици	
8471 70 53 00		----- Хард диск драјв (hard disk)	
		а) 4.3 ГБ хард диск	1 парче
8471 80		- Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:	
8471 80 10 00		-- Периферни единици	
		а) ДЕТПМ-АА	1 парче
8473		Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:	
8473 30		- Делови и прибор на машини од тар. број 8471:	
8473 30 90 00		-- Други	
		а) Метално куќиште за дискови БА ЗОП-ББ	1 парче
8504		Електрични трансформатори, статички конвертори (на при-	

1	2	3	4
		мер, исправувачи) и индуктивни калемии:	
	8504 40	- Статички конвертори (претворувачи):	
	8504 40 30 00	-- Модули за напојување од вид кои се употребуваат кај машините за автоматска обработка на податоци	
		а) Модул за напојување X7291-AA	1 парче
8524		Плочки ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен произвоците од глава 37:	
	8524 31 00 00	-- За репродукција на појави, освен звук или слика	
		а) Софтвер со лиценца, Дигитал, Уникс	1 парче
8544		Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), *кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:	
		- Жици за намотки:	
	8544 51 00 00	-- Со конектори	
		а) Приклучни кабли со конектори	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2799/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1442.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

1. Се овластува Друштвото за заштита на животната средина РИ-ЕП, Д.О.О., Рударски институт од Скопје

да врши изготвување стручна документација од доменот на заштитата и унапредување на животната средина и природата, мерење и следење на состојбите и промените во животната средина, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

- изведување на научно-истражувачки, истражувачко-развојни проекти и проектирање на нови производни во доменот на екологијата;
- мониторинг на емисијата на штетни материи во отпадните гасови, како и на цврст, течен и полутечен индустриски отпад и отпадни води и предлагање мерки за заштита;
- обработка и интерпретација на податоци врзани со заштитата на животната средина, со соодветни компјутерски програми;
- трансфер на знаења, консалтинг и сервис од областа на заштитата на животната средина;
- комуникација со државни институции, домашни и странски асоцијации и фондации, научни и високошколски институции во земјата и странство, во областа на заштитата на животната средина и
- издавачка дејност од областа на заштитата и унапредување на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2732/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1443.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 69/96, 63/96) и врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ- ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО- ДАТА

1. Се овластува ДПУ „АЗО“ Милчо ДООЕЛ од Скопје да врши изготвување стручна документација од доменот на заштитата и унапредување на животната средина и природата, мерење и следење на состојбите и промените во животната средина, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

- изготвување студии за квалитет и заштита на вода, воздух и почва;
- ревизија на студии за квалитет и заштита на вода, воздух и почва;
- вршење надзор врз реализацијата на студиите за квалитет и заштита на вода, воздух и почва;
- вршење мерења на квалитетот на водата, воздухот и почвата и предлагање мерки за заштита на истите;
- изготвување студии за контрола на квалитетот на водата и опасни води;
- геолошки истражувања на бушотини, брани и сл.;
- испитувања во областа на биолошката разновидност;
- изготвување студии од заштита од пожари на отворени простори;
- изготвување студии и предлог мерки за заштита на предели од посебно значење, национални паркови и други живеалишта и нивно управување;
- изготвување студии за депонирање и управување со комунален, индустриски, техноген и опасен отпад;
- управување со комунален, индустриски, техноген и опасен отпад;

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2739/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1444.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ- ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО- ДАТА

1. Се овластува ДОО „Застава-АГП“ П.О. од Охрид да врши изготвување стручна документација од доменот на заштитата и унапредување на животната средина и природата, мерење и следење на состојбите и промените во животната средина, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

- изготвување на еколошки и техничко-технолошки елаборати и решенија;
- испитување и контрола на хемиски параметри на отпадни води;
- испитување на хемиски состав, технолошко-металуршки карактеристики на метали и неметали и
- испитување и контрола на технолошки процес.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2733/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1445.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ- ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО- ДАТА

1. Се овластува Консултативниот центар „Еко – Консалт“ од Скопје да врши изготвување стручна документација од доменот на заштитата и унапредување на животната средина и природата, мерење и следење на состојбите и промените во животната средина, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

- изготвување и ревизија на технички, технолошки, развојни и научно – истражувачки решенија, проекти, елаборати, студии и експертизи;
- испитување на квалитетот и определување на мерки за заштита во областа на води, воздух и земјиште;
- истражување и експлоатација на минерални сировини, опрема и технологии, мерења и мониторинг;

– изготвување и ревизија на планови и определување на мерки за заштита и унапредување на животната средина и природата и

– вршење на консултантски услуги во областа на заштитата и унапредување на животната средина и природата.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2734/1

16 ноември 1998 година
СкопјеПретседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.**1446.**

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА**

1. Се овластува АДГ „Маврово“ од Скопје да врши изготвување стручна документација од доменот на заштитата и унапредување на животната средина и природата, мерење и следење на состојбите и промените во животната средина, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

– изготвување и ревизија на технички, технолошки, развојни и научно – истражувачки решенија, проекти, елаборати, студии и експертизи од областа на заштитата на животната средина и природата;

– определување заштитни мерки за редуцирање на загадувањето на животната средина;

– изготвување и ревизија на планови и определување на мерки за заштита и унапредување на животната средина и

– консултантски услуги во областа на заштитата на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2735/1

16 ноември 1998 година
СкопјеПретседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.**1447.**

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА**

1. Се овластува Машинскиот факултет од Скопје да врши изготвување стручна документација од доменот на заштитата и унапредување на животната средина и природата, мерење и следење на состојбите и промените во животната средина, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

– изготвување на еколошки и техничко – технолошки елаборати, студии, идејни и изведбени проекти во доменот на заштитата на животната средина;

– изведување на научно – истражувачки, истражувачко – развојни проекти и проектирање на нови производи од доменот на екологијата;

– организирање на настава, курсеви и семинар од областа на заштитата на животната средина;

– испитување, мерење и мониторинг на загадување на воздухот од енергетски и индустриски постројки и објекти од сообраќајните средства;

– изработка на програми за сведување на емисијата на штетни материи од сообраќајните средства, енергетските и индустриските објекти во дозволени граници, како и комплетна проектна документација и преземање на технички мерки за поднесување на возилата и постројките за намалена емисија на штетни материи;

– изработка на документација за изградба и управување со цврст отпад и градски смет;

– изработка на техничка документација за заштита од пожари;

– мерење, анализа и експертиза на бучавата во околината и во работните простории и предлог – решенија за нејзино намалување и

– изработка на проекти и ревизии за заштитата од штетноста на бучавата и вибрациите по здравјето на луѓето.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2736/1

16 ноември 1998 година
СкопјеПретседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.**1448.**

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА**

1. Се овластува РЖС „Институт“ АД од Скопје да врши изготвување стручна документација од доменот на заштитата и унапредување на животната средина и природата, мерење и следење на состојбите и промените во животната средина, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

– проектирање и сродни технички услуги – изготвување техничка документација;

– изготвување техничко, технолошки, развојни и научно-истражувачки решенија, проекти, елаборати;

– мерење и мониторинг и следење на состојбите во животната средина;

– контрола, физичко – хемиска и токсиколошка анализа на отпадни води, воздух и почва и

– изготвување и ревизија на планови и определување мерки за заштита и унапредување на животната средина и природата.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2737/1

16 ноември 1998 година
СкопјеПретседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1449.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

1. Се овластува Институтот за просторно планирање, урбанизам, сообраќај и екологија „ИН-ПУМА“ од Скопје да врши изготвување стручна документација од доменот на заштитата и унапредување на животната средина и природата, мерење и следење на состојбите и промените во животната средина, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

– изготвување на елаборати во сферата на заштитата на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2738/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1450.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

1. Се овластува „ХА-ЕМ“ Претпријатие за производство, инсталација и ремонт за промет и трговија на големо и мало, инженеринг и други услуги, консалтинг, економска пропаганда од Прилеп да врши изготвување стручна документација од доменот на заштитата и унапредување на животната средина и природата, мерење и следење на состојбите и промените во животната средина, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

– изготвување и ревизија на технички, технолошки, развојни и научно истражувачки решенија, проекти, слаборати, студии и експертизи, испитување на квалитетот и определување мерки за заштита во областа на водите, воздухот и земјиштето, истражување и експлоатација на минерални сировини, опрема и технологии, мерења и мониторинг;

– изготвување и ревизија на планови и определување на мерки за заштита и унапредување на животната средина и природата;

– вршење консултантски услуги во областа на заштитата и унапредувањето на животната средина и природата.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2740/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1451.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

1. Се овластува Претпријатието за промет и консалтинг „ФАРМАХЕМ“ од Скопје да врши изготвување стручна документација од доменот на заштитата и унапредување на животната средина и природата, мерење и следење на состојбите и промените во животната средина, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

– оценка на влијанието на индустриските, производните и сервисните дејности врз животната средина и природата;

– изготвување на еколошки студии за деградација на животната средина и предлагање на мерки за намалување на негативните влијанија;

– изготвување на еколошки елаборати за нови инвестициони објекти;

– мониторинг и проценка на загадувањата на водите и почвата со поедини хемиски и токсични материи;

– избор и дизајнирање на опрема за заштита на животната средина од загадување и

– управување со цврст отпад, испитување на можност за негово рециклирање и депонирање.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2731/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1452.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

1. Се овластува ГП „Гранит“ од Скопје да врши изготвување стручна документација од доменот на заштитата и унапредување на животната средина и природата, мерење и следење на состојбите и промените во животната средина, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

– изготвување и ревизија на технички, технолошки, развојни и научно-истражувачки решенија;

– ревизија и изготвување на проекти, слаборати, студии и експертизи и определување мерки за заштита на животната средина и природата;

– вршење консултантски услуги во областа на заштитата и унапредување на животната средина и природата.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2730/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1453.

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на РМ“ бр. 37/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 октомври 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТУДЕНТСКИОТ ДОМ „КОЧО РАЦИН“ – БИТОЛА**

1. За членови на Управниот одбор на Студентскиот дом „Кочо Рацин“ – Битола се именуваат:

- Фатмир Авмедовски, советник на министерот за образование и физичка култура;
- Љупчо Бундалевски, началник во Министерството за образование и физичка култура;
- Олга Велковска, началник во Министерството за образование и физичка култура;
- Ѓорѓи Лумбуровски, секретар во Министерството за образование и физичка култура – ПЕ – Битола;
- Методија Стојановски, координатор во Центарот за стручно образование, оспособување и развој – Битола.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2618/3
26 октомври 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1454.

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на РМ“ бр. 37/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 октомври 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Студентскиот центар „Скопје“ – Скопје се именуваат:

- м-р Атанас Аврамовски, потсекретар во Министерството за образование и физичка култура;
- м-р Сефадин Елези, заменик на главниот републички просветен инспектор во Министерството за образование и физичка култура;
- Благојче Крстаноски, потсекретар во Министерството за образование и физичка култура;
- Димитар Тодевски, помошник на министерот за финансии;
- Стојан Трајанов, потсекретар во Министерството за труд и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2284/4
26 октомври 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1455.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За секретар на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија се именува Елена Малинкова, досегашен секретар на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2824/1
16 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1456.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 05.11.1998 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На „Пелагониска Банка“ А.Д. – Прилеп се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – втора емисија на акции во вредност од 50.000.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-106/1
6 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
д-р Владимир Канџијан, с.р.

1457.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и на член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 11 ноември 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за условите, начинот и критериумите за доделување станови со кои располага Републиката наменети за решавање на станбените потреби на функционерите, раководните работници и на работниците на републичките органи, донесена од Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/93).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У. бр. 191/95 од 30 септември 1998 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98).

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената одлука се определуваат условите и начинот за доделување на станови, врз кои право на располагање има Републиката на користење за потребите на функционерите, раководните работници и на работниците во републичките органи. Според членот 2 од Одлуката како републички органи се сметаат Собранието на Република Македонија, претседателот на Република Македонија, Уставниот суд на Република Македонија, органите на управата и управните организации, правосудните органи и Народната банка на Република Македонија.

Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на Министерството за внатрешни работи и за воените старешини и граѓанските лица на служба во АРМ. Во членот 4 од Одлуката е предвидено дека стан на користење може да му се додели на функционер, раководен работник и работник кој нема стан, станбена зграда или кука за одмор во местото на живеење или користи стан и бара замена за тој стан за поголем, помал или замена со иста големина, а според членот 5 при доделувањето станови на користење на функционерите, раководните работници и работниците ќе се води сметка особено за функцијата, односно работите и задачите што ги вршат и работниот придонес во решавањето на работите и работните задачи, станбените услови, должината на работниот стаж, нерешеното станбено прашање, бројот на членовите на семејното домаќинство, здравствената состојба, инвалидност и слично. Големината на станот може да изнесува под 20 м², по член на домаќинството, по исклучок за едночлено семејство до 30 м², а за двоичлено 50 м², но не повеќе од 100 м², без оглед на членовите на семејното домаќинство.

На седницата Судот, исто така, утврди дека во текот на постапката е донесен Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), со чие влегување во сила престанува да важи Законот за станбените односи (член 59 од Законот).

5. Во член 1 од Законот за домување е предвидено дека со овој закон се уредуваат односите во домувањето, начинот и условите за давање на становите под закуп, правата и обврските на сопствениците и корисниците на становите и одржувањето на станбените згради. Според член 7 од Законот даватели на стан под закуп можат да бидат правни и физички лица, Република Македонија, општината и Градот Скопје (закуподавачи), а во членот 10 е предвидено дека за давање на станови на користење под закуп одлучува закуподавачот. Во посебна глава законодавецот ги уредил односите за станбените згради и становите во сопственост на Републиката. Така според член 33 од Законот, Владата на Република Македонија го уредува начинот, условите и постапката за давање под закуп на станови во сопственост на Република Македонија и тоа на: носители на избрани и именувани за вршење на јавни и други функции утврдени со Уставот и закон, социјално загрозуени лица – станбено необезбедени, согласно со Законот за социјална заштита, лица од подрачја прогласени за погодени од природни непогоди и епидемии и вработени во државните органи кои вршат посебни должности неопходни за остварување на основната функција на органите (член 34 од Законот). Договорот за закуп од име на Република Македонија го склучува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор (член 35).

И на крајот согласно член 57 од Законот прописите од овој закон ќе се донесат во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, а тоа е 16 мај 1998 година.

Поаѓајќи од суштината на оспорената одлука со неа се обезбедува станарско право на станови со кои располага Републиката за решавање на станбените потреби

на функционерите, раководните работници и работниците во републичките органи што нема основа, ниту во Уставот, ниту во Законот за домување. Законот за домување, пак, условите и начинот за давање на станови на користење ги уредува на поинакви основи и предвидува само закуподавен однос чие користење се уредува со договор.

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со Уставот и Законот за домување поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 191/95
11 ноември 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд
на Република Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

1458.

Врз основа на член 15 став 1 точка 2), член 16 став 2 и член 63 став 1 точка 11 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 29/96 – пречистен текст и бр. 37/98) и точка 4 од Одлуката за начинот и условите на одобрување на краткорочни кредити на банките со залог на определени хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 13/98), Советот на Народна банка на Република Македонија, на 24.11.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНАТА СТАПКА НА ЛОМБАРДНИТЕ КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ ОД СТРАНА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во точка 2 од Одлуката за каматната стапка на ломбардните кредити одобрени од страна на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/96), процентот „14,40%“ се заменува со „18,50%“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

О. бр. 02-15/142-98
24 ноември 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Гоце Кузмановски од Скопје против тужената Ирина Норенцова од Русија, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 5.000,00 денари.

За привремен застапник на тужената е поставен адвокатот Драган Колевски од Скопје, ул. „Пајко маало“ бр. 5, со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје број 3020-743 од 12.XI.1998 година, кој ќе ја застапува тужената до нејзиното јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II П.бр. 3407/98. (22300)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак и доделување на дете по тужбата на тужителката Азира Латифовиќ од Скопје, против тужениот Срба Латифовиќ, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот да се јави до Основниот суд Скопје II - Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, судот ќе му постави привремен старател во смисла на член 80 од ЗПП кој ќе ги застапува неговите интереси до окончување на постапката или до неговото јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII П.бр. 2118/98. (22169)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води парнична постапка по тужбата на тужителот Боро Ташулов од Скопје, против тужените Амифе Османова, Азис Османов и Нуртен Османова, сите од Скопје, а сега со непозната адреса во Турција.

Судот на тужените им поставил привремен застапник, адвокатот Софка Наумова која ќе ги застапува интересите на тужените до нивното преземање на спорот до правосилното завршување на постапката.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јават во судот лично или преку полномошник. Во спротивно, спорот ќе продолжи преку привремениот застапник.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 1231/94. (21713)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Основниот суд во Велес, во парничниот предмет П.бр. 940/98, заведен по тужбата на тужителката Исмет Штаб од Велес против тужениот Јосиф Ериџ Штаб од Германија, сега со непозната адреса на живеење и престојување, за привремен застапник на тужениот го одреди стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Биљана Јачева, која ги има сите права и должности на законски застапник во споменатиот предмет се додека тужениот или негов полномошник не се јави пред судот односно се додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.940/98. (22223)

Во Основниот суд во Гевгелија се води постапка за утврдување трајно право на користење на градежно изградено земјиште во Гевгелија по тужбата на тужителот Стојан Ристов од Гевгелија против тужените Маџаров Илија од Гевгелија, сега со непозната адреса и престојувалиште, и РМ - повеќе министерства. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот Маџаров Илија во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот, да назначи свој полномошник или да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, судот ќе му назначи привремен застапник кој ќе ги штити неговите интереси до окончувањето на спорот.

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр.150/97. (22227)

Во Основниот суд во Гевгелија се води постапка за физичка делба, по оставината на покојниот Ѓорге

Бајалцалиев, а по предлог на предлагачот Виктор Бајалски од Скопје против противникот Ристо Бајалски од Москва - Русија, со непозната адреса.

Се повикува противникот Ристо Бајалски во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во судот, да назначи свој полномошник или да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, судот ќе му назначи привремен застапник кој ќе ги штити неговите интереси до окончување на спорот.

Од Основниот суд во Гевгелија, ВПП.бр.33/95.

(22228)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Во Основниот суд во Кавадарци се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Георгијева Силвана од Кавадарци, ул."Пионерска" бр. 45, против тужениот Георгијев Винко од Врање - СР Србија.

Судот, на тужениот за привремен застапник му ја назначува Елизабета Петковска, адвокат од Кавадарци, ул."Ленинова" бр. 4, која ќе ги застапува интересите на тужениот.

Се повикува тужениот да се јави во судот лично или преку полномошник во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, привремениот застапник ќе го застапува истиот во постапката се додека тој или негов полномошник не се појават пред судот до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр. 767/98.(21399)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Заири Наим од с. Г. Којнаре, против тужената Фичирије Заири, моминско Аслани, од Гилане, СРЈ сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави во судот, достави свој полномошник, или било кое друго лице да јави за точната адреса на тужената. Доколку по истекот на рокот никој не се јави, судот и поставува привремен застапник и тоа адвокатот Тони Цветановски од Куманово, кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончувањето на оваа постапка.

Од Основниот суд во Куманово, V. П.бр.09-1575/98.

(21400)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички спор по тужбата на тужителот Воислав Цветковски од с. Јегуновце, против Јован Цветковски од с. Јегуновце и други.

Се повикуваат тужените Борислава Цветковска, мажена Петроска од с. Јегуновце, Љубица Цветковска од с. Јегуновце, сега со непозната адреса во Кавадарци, Злате Цветковски, Тодор Цветковски и Сокол Цветковски, сите од с. Јегуновце, а сега на непозната адреса во САД, да се јават во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одредат полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе им биде одреден привремен застапник кој ќе ги застапува до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 532/98. (21575)

Пред овој суд води спор Велија Сабит Асип од с. Слатино, против тужените Јамини Нурдин Јулзим и

Махи, сите од с. Слатино, а сега со непозната адреса во странство. Се повикуваат тужените да се јават во судот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да остават адреса или постават свој застапник. Во спротивно, ќе им биде поставен привремен старател кој ќе го води спорот во нивно име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.891/98. (22229)

Пред овој суд поведоа постапка за утврдување на сопственост Исајловски Петко и Светозар од с. Јанчиште, против Петковски Стојко и Марутис Гурѓана од с. Јанчиште, а сега со непозната адреса во странство, и други.

Бидејќи тужените Стојко и Гурѓана се со непозната адреса во Швајцарија се повикуваат да се јават на судот или постават свој застапник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе се смета дека истите не се јавиле на судот и ќе им се постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1050/98. (22230)

Пред овој суд во тек е постапка за надомест на штета по тужбата на тужителот Хајдари Хајдар од с. Каменјане, против тужените Шерифет Билали од с. Градец - Гостиварско и Нухи Зулкадри од с. Боговиње - Тетово за надомест на штета. Вредност на спорот 500.000,00 денари.

Се повикува тужениот Шерафет Белали од с. Градец-Гостиварско, сега со непозната адреса во странство, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Тетово или да постави свој полномошник. Во спротивно, судот преку ЦСР - Тетово ќе и постави привремен старател кој ќе ги штити правата и интересите до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.369/98. (22340)

Пред овој суд се води постапка за поништување на договор по тужбата на тужителот Садик Халили од Тетово против тужениот Зилбеар Елмази. Вредност на спорот 300.000,00 денари.

Бидејќи тужениот Зилбеар Елмази е со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена да се јави пред судот или во истиот рок да овласти свој полномошник во земјата. Доколку тоа не го стори, овој суд ќе му постави привремен застапник кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот за поништување на договор, преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1026/98. (22341)

Пред овј суд се води постапка за стекнување без основ по тужбата на тужителот Костовски Звонимир од Тетово против Јовановски Божин и Билбиловски Мирко кои се со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да се јават пред овој суд или во истиот рок постават свој полномошник во земјата. Доколку тоа не го сторат, овој суд ќе им постави привремен застапник кој ќе се грижи за нивните интереси до правосилно окончување на спорот, а преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.376/98.(22342)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за исполнување на договор за купопродажба на недвижен имот по тужбата на Ганија Рамиз од с. Г. Речица - Тетово, против Илмије вд. Рамадан Ганија од с. Г. Речица и други.

Се повикува тужената Љуљзие Нухија, родена Ганија од с. М. Речица, сега со непозната адреса во Швајцарија, да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавување на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа Тетово ќе и биде одреден привремен застапник кој ќе ја застапува до правосилно завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1432/97. (22343)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1083/98, на регистарска влошка бр. 001997, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во д.о.о. на Производно, трговско и услужно друштво Бонс и др. „КАРНО-БОБА“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Булевар 1-ви мај“ 231, Битола.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.71, 15.81, 45.31, 19.10, 45.31, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.38, 51.41, 51.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30/1, 60.21, 60.24, откуп на жива стока и сточни производи, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, рескспорт, продажба на стоки од консигнациони склади во странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот имот.

Овластен потписници се Бонс Илиевски и Благој Кулуков.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1083/98.

(19494)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1090/98, на регистарска влошка бр. 002004, го запиша во трговскиот регистар Производното, трговско и услужно друштво Верица Спиловска ВА-МА ПРОМ увоз-извоз, д.о.о.с.л. ул. „27-мај“ бр. 1, Битола.

Дејности: 15.84, 15.89, 18.10, 18.22, 18.24, 20.51, 50.10, 50.30, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.27, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.47, 52.46, 52.48, 52.50, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 60.12, 65.12/3, 74.12, 52.72, 93.02, 92.71, 92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, рескспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник на друштвото е Верица Спиловска.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1090/98.

(1949)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1126/98, на регистарска влошка бр. 002039, го запиша

во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Угостителско, туристичко, трговско и производно друштво Трајан Миленковски „Т-М“ увоз-извоз Булевар „1-ви Мај“ бр. 364, Битола.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 15.11, 15.13, 15.81/1, 15.84, 15.91, 15.98/1, 45.45, 50.10, 50.20, 51.32, 51.34, 51.38, 51.41, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.45, 52.46, 52.47, 60.22, 60.24, 60.23, 74.12, 92.34, 92.71, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка во рамките на овластувањата. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник на друштвото е Трајан Миленковски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1126/98.

(19496)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2531/98, на регистарска влошка бр. 02004042?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец „ФОТО-АЛЕКС“ ТП Александар Ѓорѓи Јовановски, ул. „Волгоградска“ бр. 10, Скопје.

Основач на трговецот поединец е Александар Јовановски од Скопје.

Дејности: 7481.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет трговецот поединец одговара со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување и претставување е Александар Јовановски, управител на трговецот поединец.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2531/98.

(20136)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4372/98, на регистарска влошка бр. 02004711?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за градежништво, проектирање и трговија „БАРОК ГРАДБА“ Љубчо Велкоски и други, д.о.о. ул. „Владимир Комаров“ бр. 18а/29, Скопје.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Велкоски Љубчо, управител со неограничени овластувања.

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.512б, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.23, 67.13, 70.31, 71.31, 71.32, 71.34, 71.40, 73.10/1, 73.10/2, 74.13, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со

непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови, застапување на странски фирми, меѓународен превоз на патници.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4372/98.

(20137)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3346/98, на регистарска влошка бр. 02004495?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП „ГОЦЕ“ – такси, Горан Стојанче Филиповски, ул. „200“ бр. 12, н. Гоце Делчев, Скопје.

Содружник и управител е Горан Филиповски од Скопје.

Дејности: 60.22.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3346/98.

(20138)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1559/98, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за промет и услуги на големо и мало „СА ТА КО“ Лидија д.о.о.е.л. увоз-извоз, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 149/3, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.30, 63.40, 72.30, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови, застапување на странско лице, посредување, консигнациона продажба.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Костовска Лидија, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1559/98.

(20139)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4228/98, на регистарска влошка бр. 02004695?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец за трговија на мало мини маркет „ЦОК“ ТП Љупка Душан Пешева, ул. „Сава Михајлов-2“ бр. 7, Скопје.

Фирмата е основана со Пријава бр. 01-1 од 06.10 1998 година, а основач е Љупка Пешева од Скопје.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за сметка на фирмата.

Лично, со целиот свој имот.

Управител е Љупка Пешева (без ограничување).

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4228/98.

(20140)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3441/98, на регистарска влошка бр. 020044557-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Колонијал „ДАР-ИВА“ ТП Кацуновска Михајло Рина, с. Ново Село, Скопје.

Дејности: 52.11.

Управител Кацуновска Михајло Рина, ул. „Лука Геров“ бр. 46/4-15.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара за своите обврски лично, со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3441/98. (20158)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2507/98, на регистарска влошка бр. 020033547-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Бурскилиница Ристески Радован Гоко „ЦОЛЕ“ ТП ул. „Трифун Бузев“ бр. 8/1-7, Скопје.

Дејности: 15.81/1.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Гоко Ристески, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2507/98. (20159)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4004/98, на регистарска влошка бр. 020046167-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП за такси превоз „ИЗО“ Младеновски Стојанче Горан, ул. „Малешевска“ бр. 35, Скопје.

Дејности: 60.22.

Управител: Младеновски Горан од Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4004/98. (20160)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3678/98, на регистарска влошка бр. 020048077-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за трговија, услуги и менувачко работење „ГЕРАСИМОВСКИ Јасмина д.о.о.с.л. бул. „Јане Сандански“ бр. 83/3-26, Скопје.

Основач: Герасимовски Јасмина.

Основачот за обврските на претпријатието не одговара, а ризикот го сноси до висина на влогот.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е Герасимовски Јасмина, без ограничувања во овластувањата.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 72.10, 72.20, 72.30, надворешна трговија со прехранбени

производи, продажба на стоки од странство на консигнација, купување на стоки во странство и продажба на истите во странство, респектор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3678/98. (20161)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3218/98, на регистарска влошка бр. 1-36957-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување и истапување на основач на Претпријатието за трговија на големо и мало со надворешно трговски промет „БМБ“ д.о. ул. „Борис Кидрич“ бр. 66, Гевгелија.

Да се брише досегашниот застапник Јованчев Митар, директор без ограничување, а за нов директор се запише Јованчева Андријана.

Основачите Борис Картов и Бранко Талески од Гевгелија истапуваат од претпријатието на 28.09.1998 г., а влогот на основни средства во висина од 1.200,00 денари го отстапуваат на основачот Митар Јованчев без надоместок.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3218. (20162)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 295/98, на регистарска влошка бр. 1-02001185-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Јавно трговско друштво за производство, трговија и услуги „КЕРАТЕРМ“ Марика Мунижаба и други, увоз-извоз ул. „Железничка“ бр. 8-г, Гевгелија.

Од претпријатието се брише досегашниот управител Душан Мунижаба без ограничување, а се запишува Марика Мунижаба, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 295/98. (20163)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 276/98, на регистарска влошка бр. 020031717-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар префрлањето на ТП за трговија на мало „БАМБИ-60“ Ржаров Кочо Љупче, ул. „Љубљанска“ бр. 2, Велес на ТП за трговија на мало „БАМБИ-60“ Ржарова Стојан Роза, ул. „Љубљанска“ бр. 2, Велес.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 276/98. (20164)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3355/98, на регистарска влошка бр. 020049967-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за проектирање, изведување, промет и производство „ТЕО“ Анета и др. ул. „Костадин Кирков“ бр. 8, Скопје.

Дејности: 15.81, 15.92, 15.93, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.2/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 61.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.62, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.12, 70.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.84, 45.11, 45.12, 45.23, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.14, 90.00, 92.72, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешен трговски промет е: Анета Теофиловска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3355/98. (21437)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4272/98, на регистарска влошка бр. 020047067-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија „ГЛО-РИ“ Јорданчо Станков доел д.о.о. увоз-извоз ул. „Димитрис Чуповски“ бр. 78/1-12, Скопје.

Дејности: 15.81, 15.85, 15.33, 15.98, 60.23, 60.22, 60.21, 60.24, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.30, 55.40, 63.30, 63.40, 50.20, 28.75, 29.71, 63.12, 52.74, 52.72, 45.45, 45.34, 74.40, 74.13, 74.14, 70.20, 74.84, 74.20, 52.11, 52.21, 52.22, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 51.51, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јорданчо Станков, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4272/98. (21438)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4271/98, на регистарска влошка бр. 020047527-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија и агенција за промет со недвижности „СИКИ“ Кирче Белчев, доел експорт-импорт, ул. „Пушкинова“ бр. 7, Б-4, 3/29, Скопје.

Дејности: 51.70, 50.10, 50.30/1, 51.55, 51.53, 51.54, 52.41, 51.42, 51.34, 50.50, 52.45, 52.46, 52.48, 52.11, 52.21, 52.24, 52.21, 52.23, 52.41, 52.43, 52.26, 52.44/1, 52.47, 52.12, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.35, 51.39, 51.46, 51.51, 51.57, 74.84, 17.40, 17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 74.13, 74.14, 70.31, 70.32, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.21/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 63.40, 60.21, 60.24, 63.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.41, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во надворешно трговскиот и внатрешно трговскиот промет друштвото ќе го застапува Кирче Белчев, управител без ограничување.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4271/98. (21439)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3424/98, на регистарска влошка бр. 020049957-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за печатарска дејност издавачка дејност производство и услуги „ГРАФОТИСОК“ Томислав и Мирјана д.о.о. ул. „Ленинова“ бр. 12, Скопје.

Дејности: 51.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1,

52.47, 52.48, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 74.84, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 60.24, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 52.74, 21.23, 21.25, 25.12, 24.21, 25.22, 25.23, 25.24, 18.10, 19.20, 19.30, 25.13, 25.24, 36.63, 74.40, 72.10, 72.30, 72.40, 20.20, 20.51, 28.75, 33.10/2, 36.50, 36.62, 36.63, 21.22, 21.24, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 51.70.

Во правниот промет со трети лица трговското друштво за печатарска дејност издавачка дејност, производство, трговија и услуги „ГРАФОТИСОК“ увоз-извоз, ќе настапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет е Томислав Костиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3424/98. (21440)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2040/98, на регистарска влошка бр. 1-56270-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма и промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТП на Претпријатието за трговија и услуги „СТОБОИ ТРАВЕЛ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Џумајска“ бр. 34, Скопје.

Се врши промена на фирмата, па во иднина ќе гласи: Претпријатие за трговија и услуги „МАГЕЛАН ТРАВЕЛ-КЛУБ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Џумајска“ бр. 34, Скопје.

Да се брише Горгон Андреја, директор без ограничување, а да се запише Велковска Слободанка, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2040/98. (20179)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3215/98, на регистарска влошка бр. 1-11895-0-0-0 го запиша во судскиот регистар пристапувањето на нов основач на Претпријатието за трговија и услуги „ЈАФА-ТРАНС“ експорт-импорт д.о.о. с. Чифлик, Скопје.

Претпријатие за производство, промет и услуги „ТАНУША-КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз с. Визбегово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3215/98. (20180)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3220/98, на регистарска влошка бр. 1-51435-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување во внатрешниот трговски промет и НТП на Услужното трговско претпријатие на големо и мало „КРИС-ЛИ“ д.о.о. увоз-извоз ул. Бул. „АСНОМ“ бр. 70/3-6, Скопје.

Од 25.09.1998 година од претпријатието како основач истапува Пасковски Тодор од Скопје.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТП: Да се брише Пасковски Тодор, директор со неограничени овластувања, а да се запише Пасков Зоран, директор со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3220/98. (20181)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2989/98, на регистарска влошка бр. 1-5640-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за промет и услуги „ЕКОНОКОМ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „11 Октомври“ бр. 121/2-1, Скопје.

Се брише Миленков Димитрија, директор, а се запишува Миленкова Анета, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2989/98. (20182)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3132/98, на регистарска влошка бр. 1-35895-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице застапник – директор на Трговското претпријатие за промет на големо и мало „ДИКАМ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Панче Неделковски“ бр. 67/6, Скопје.

Се брише Илиевска Жаклина, директор со ограничување, а се запишува Жозефина Петреска, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3132/98. (20183)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3313/98, на регистарска влошка бр. 1-62660-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Новинско издавачкото претпријатие „МАКЕДОНСКО СОНЦЕ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Ленинова“ 79, Скопје.

Се брише Тодор Петров, директор без ограничување, а се запишува Христов Спиро, директор без ограничување.

Христов Спиро, директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3313/98. (20184)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3276/98, на регистарска влошка бр. 1-15399-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешен трговски промет на Производното трговско претпријатие „ДИКАТ ЈУНИОР“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Каирска“ бр. 5а, Скопје.

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 60.24, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3276/98. (20185)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3136/98, на регистарска влошка бр. 1-34387-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, седиште, директор на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет на големо и мало „ТЕМ-ПО“ ц.о. бул. „3 Македонска бригада“ бр. 3/93-Б, Скопје.

Истапува основачот Драганчо Алексов, а пристапува Љубиша Костовски.

Се брише Драганчо Алексов, а се запишува Љубиша Костовски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3136/98. (20186)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3159/98, на регистарска влошка бр. 1-60642-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач, зголемување на основачки влог и промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на Претпријатието за трговија и услуги „ТЕМКОН“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Славчо Стојменов“ 13-а, Скопје.

Се врши промена на назив и седиште, па во иднина ќе гласи: Претпријатие за трговија и услуги „МАРК СТИЛ“ увоз-извоз д.о.о. бул. „Јанс Сандански“ бр. 12/1-18, Скопје.

Од 22.09.1998 год. како основач пристапува Иванка Марковска од Скопје, а истапува Иванка Темелковска од Скопје.

Се врши промена на лицето овластено за застапување: Да се брише Менка Темелковска, директор без

ограничување, а да се запише Иванка Марковска, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3159/98. (20187)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2909/98, на регистарска влошка бр. 1-11284-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач и промена на директор на Претпријатието за реклама, економска пропаганда и издавачка дејност „ДОГЕР“ ц.о. ул. „Езерци“ 76, Скопје.

Од претпријатието истапува Звонко Кузмановски.

Се брише досегашниот директор Звонко Кузмановски, а се запишува новиот директор Деан Стевчевски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2909/98. (20175)

Во огласот бр.19255 за упис во судскиот регистар на трговец поединец, објавен во „Сл.весник на РМ“ бр.54/98, на стр.ХІХ, четвртиот став треба да гласи: „Како управител се запише Станчо Андонов, овластен потписник без ограничување“.

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението ЗГ.бр. 29/98 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I.Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег.бр.11 се запишува здружението на граѓани „ДРУЖБА“ со седиште во Скопје, на ул.„Вељко Влаховик“ број 1

Лице овластено да го застапува здружението е претседателот Александар Арсовски.

II.Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развој на економските, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, спортски и други форми на соработка меѓу македонските граѓани и граѓаните на кипарските турци.

Здружението на граѓани „Дружба“ стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.11.1998 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (22249)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението З.Г. бр. 42/98 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I.Барањето за промена на името на здружението на граѓани „Одбор за пливачко ватерполо и синхронско пливачко на град Скопје“ во здружение на граѓани „Базен Младост“ - Скопје се уважува.

II.Се утврдува дека Програмата и Статутот на здружението на граѓани „Базен Младост“ со скратено име „Базен Младост“ - Скопје, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 24.10.1989 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

III.Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под

рег.бр.13 се запишува здружението на граѓани "БАЗЕН МЛАДОСТ" - Скопје, со скратено име "Базен-младост"-Скопје, кое го застапува неговиот претседател Миле Поповски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22250)

Основниот суд во Охрид, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации со решение Рег.Згф.бр.1/98 година од 11.11.1998 година го запиша следното:

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението на граѓани Аикидо клуб "ГИШИ" од Охрид. Здружението има за цел обезбедување развоток и напредок на аикидо вештината преку форми на спортување и рекреација на подрачјето на општината Охрид и негово усовршување.

Седиштето на здружението е во Домот "Кирил и Методиј" - Кошишта - Охрид.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот Петар Голабоски.

Од Основниот суд во Охрид. (22306)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г.бр.39/98 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I.Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани "Сојуз за превентива од алкохолизам, никотинизам и наркомани на Македонија" со скратено име "СЗПАННМ" со седиште во Скопје со својство на правно лице од 03.03.1958 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II.Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I Скопје под Рег.бр.14 се запишува здружението на граѓани "СОЈУЗ ЗА ПРЕВЕНТИВА ОД АЛКОХОЛИЗАМ, НИКОТИНИЗАМ И НАРКОМАНИИ НА МАКЕДОНИЈА" со скратено име "СЗПАННМ" со седиште во Скопје на ул."11 Октомври" бр.42 кое го застапува неговиот претседател Доне Николовски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

Основниот суд Прилеп, со решението Рег. Згф. бр.7/98 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ред.бр.7 за 1998 година, уписан на Здружение на КБК-БОКСИНГ - Клуб "ШАМ-ПИОН" од Прилеп, основано заради залагање за стручно и спортско воспитување на членовите, развој и унапредување на КИК-БОКСИНГ, ЦУДО, САМО-ОДБРАНА И КАРАТЕ, соработка со клубовите од сличен карактер, учество и организирање на мечови и слично во областа на спортот.

Седиштето на здружението - клубот се наоѓа во Прилеп на ул."Битолска" бр.40.

Од Основниот суд во Прилеп. (22525)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението ЗГ. бр.3/98 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I.Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег. бр.8 се запишува здружението на граѓани "ДЕЛОВЕН ЦЕНТАР-МОЖНОСТИ" со седиште во Скопје на ул."Илинденска" број 42/2.

Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Јован Стојковски.

II.Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на помагање на граѓаните во основање и развивање на мали претпријатија и други претприемнички активности, поголемо меѓусебно поврзување на сопствениците на мали претпријатија, остварување на соработка, размена на искуства и идеи, организирање на различни видови на обука за оние кои сакаат да започнат свој бизнис, давање консултантски услуги.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 09.11.1998 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22680)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 811/98 од 5.XI.1998 година се заклучува стечајната постапка на стечајниот должник Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз "Волян Комери" ДОО, ул."Наум Охридски" бр. 2 со жиро сметка 40100-601-91204.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21381)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.499/96 од 30.IX.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ "Ц Д" од Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 60.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јован Касутевски од Скопје, ул."Методија Митевски" бр.6-2/2, телефон 265-341.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.XII.1998 година, во 8,20 часот, соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21383)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението на ОСС - Скопје Ст.бр.19/96 од 3.II.1993 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП за промет на големо и мало "Бурда" од Скопје, ул. "Црногорска" бр. 3-1.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Андоновски Митко од Скопје, ул."Исаија Мажовски" бр.36/II-2, телефон 335-634.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"

до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.XII.1998 година, во 11,00 часот, соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21514)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1866/97 од 16.III.1998 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ППУ “Алфа Травел” експорт-импорт ДОО - Скопје, ул.”Џон Кенеди” бр. 7/1-5 и број на жиро сметка 40100-601-20647.

По правосилноста на ова решение стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21729)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1073/97 од 29.IX.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги “Импера С” ДОО - Скопје, ул.”11 Октомври” бр. 8 и жиро сметка 40100-601-374280.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21730)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 230/98 од 11.XI.1998 година над ПП “Бруклин” - Битола, ул. “4-ти Јули” бр. 6, дејност угостителство со жиро сметка 40300-601-72803 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (21576)

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр. 16/96 од 5.XI.1998 година даде согласност за отпочнување на постапка за трансформација на должникот Општествено претпријатие за превоз на патници во земјата и странство “Пелагонија транс” - Прилеп.

Стечајната постапка према должникот е запрена која што беше отворена со решението Ст.бр. 16/96 од 10.VII.1997 година на Основен суд во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (21745)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решението Ст.бр. 176/96 година е заклучена стечајната постапка на стечајниот должник ППП “Натали Комерц” ул. “12-ет Другари” бр. 32 - Ваташа, од 29.VI.1998 година.

Од Основниот суд во Кавадарци. (21742)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решението Ст.бр. 140/98 година е заклучена стечајната постапка на стечајниот должник ПТП “Ве-ко” ул. “Браќа Џунови” бр. 50/A - Кавадарци, од 13.XI.1998 година.

Од Основниот суд во Кавадарци. (21743)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решението Ст.бр. 200/98 година е заклучена стечајната постапка на стечајниот должник ТП “Цане Пром” ул. “Илин-денска” бр. 60 - Кавадарци, од 13.XI.1998 година.

Од Основниот суд во Кавадарци. (21744)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решението Ст.бр. 45/97 од 17.IX.1998 година го одобри присилното порамнување на должникот ЗИП “Стил” од Кавадарци, ул.”Единство” бр. 8 и неговите доверители со следните податоци:

Должникот ЗИП “Стил” - Кавадарци должен е да ги исплати обврските према доверителите 100% за период од една година сметано од денот на одобрувањето на присилното порамнување.

Ова порамнување има правно дејство и према доверителите чии побарувања стасале до 17.IX.1998 година, како и према доверителите кои учествувале во постапката за присилно порамнување, а нивните побарувања се оспорени, доколку накнадно истите бидат утврдени.

Извршните исправи и другите одлуки кои имаат својство на извршни исправи, а кои се однесуваат на побарувања према должникот можат да се извршат само под услов на ова порамнување.

Ова решение има сила на извршна исправа.

Се запира стечајната постапка над стечајниот должник ЗИП “Стил” - во стечај - Кавадарци, поведена по пријава на Заводот за платен промет - Филијала - Велес, Експозитура Кавадарци, со решението Ст.бр. 45/97 од 10.IX.1997 година.

За ВД директорот на ЗИП “Стил” - Кавадарци, ул.”Единство” бр. 8, се назначува Ангел Костадинов, ул.”Шишка” бр. 34, Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (22020)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр.61/96, објавува дека со решението на Окружниот стопански суд - Скопје Ст.бр.87/94 од 27.IV.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот ИП “Бе-Пром” од Кавадарци, ул. “Бел камен” бр. 6.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ѓоко Спиров од Кавадарци, ул.”Блажо Алексов” бр.52, телефон 77-573.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.XII.1998 година, во 8 часот, соба број 27 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (22021)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 796/97 од 10.XI.1998 година заклучена е стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие во приватна сопственост за трговија на

големо и мало “Преспа Комерц” увоз-извоз Ц.О. - Скопје, ул. “Видое Смилевски-Бато” бр. 77-2/42 со жиро сметка 40100-601-92472.

На доверителот на стечајниот должник Претпријатие за производство и промет “Ажур” Ц.О. - Скопје, ул. “Струма” бр. 1-4-10, му се пренесуваат побарувањата од стечајниот должник спрема Претпријатието “Жиком” од Прилеп во износ од 1.124.173,00 денари и спрема Претпријатието “Еуромак” од Скопје во износ од 40.634,00 денари.

По правосилноста на ова решение стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во “Службен весник на РМ” и на огласната табла на судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22226)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решението Ст.бр. 251/98 од 9.X.1998 година заклучена е стечајната постапка над должникот ПП “Еуропаекс” - Куманово, ул. “Киро Фетак” бр. 26.

По правосилноста на решението, должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (22310)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1680/97 од 5.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Целал Комерц” ППП од Скопје, ул. “159” бр. 33 и жиро сметка 40100-601-211527.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од Скопје, ул. “Беровска” бр.2-2/15, телефон 512-364.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 31.III.1998 година, во 8,05 часот, соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22312)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.2006/97 од 1.X.1998 година се заклучува стечајната постапка на стечајниот должник Претпријатие за производство, трговија, посредување, застапување и услуги “Тотоком” ДОО - Скопје, ул. “Црниче” бр. 13 и број на жиро сметка 40100-601-91293.

По правосилноста на ова решение, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22319)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 2556/97 од 9.XI.1998 година заклучена е стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за завршни и занаетчишки работи во градежништвото “Лабин Инжинеринг” експорт-импорт ДОО - Скопје, бул. “Кузман Јосифовски-Питу” бр. 15/2-2, со жиро сметка бр. 40100-601-578825.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22320)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 174/96 од 19.XI.1998 година над МПП “Интеркорп” - Битола, ул. “ЈНА” бр. 18/1, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-8061 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22333)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 290/98 од 12.XI.1998 година над ПП “Ермитаж” - Битола, ул. “Коста Абрашевиќ” бр.48-а, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-55471 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22334)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 287/98 од 20.XI.1998 година над ПТП “Вен Импекс” - Битола, ул. “Стево Патакот” бр. 3, дејност трговија на мало со жиро сметка 40300-601-9625 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22335)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 413/93 и 571/94 од 12.XI.1998 година ја одобри Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на должникот Кожарски комбинат “Битола” - Битола прифатена од доверителите чии побарувања се утврдени во висина од 63,14%.

Се формира одбор на доверители во состав: Агенција за санација на банки Скопје, “Галатекс” - Пирот, КК “Годел” - Скопје, АД за осигурување “Вардар” - Скопје, ЈП “Водовод” - Битола, Ф-ка за квасец и шпиритус АД - Битола и Нивички Миле, преставник на вработените.

Од Основниот суд во Битола. (22336)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.313/97 од 17.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ “Бист” од Тетово, ул. “118” бр. 4.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од Тетово, ул. “Благоја Тоска” бр.222.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.XII.1998 година, во 9,45 часот, соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (22337)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.179/98 од 16.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП “Хагаис” од Тетово, с. Пирок.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 29.XII.1998 година, во 9,30 часот, соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (22338)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенијата подолу наведени заклучена е стечајната постапка спрема следните стечајни должници: со решение Ст.бр.173/96 од 4.XI.1998 година спрема ПТП "Мини - Трејд" од Тетово; со решението Ст.бр. 19/96 од 3.XI.1998 година спрема ПТ "Пигал Комерц" од Тетово; со решението Ст.бр. 95/96 од 6.XI.1998 година спрема ПТП "Аутомаркет Соната" од Тетово; со решението Ст.бр. 178/97 од 15.X.1998 година спрема ДОО "Агростримница" од с. Стримница; и со решението Ст.бр. 349/97 од 15.X.1998 година спрема ПП "Јурист" од Тетово.

По правосилноста на решенијата стечајните должници да се бришат од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (22339)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1183/96 од 22.IX.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУ "Елхам Комерц 95" од Скопје, ул. "Дижонска" бр. 47 и жиро сметка 40100-601-361462.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр.3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.XII.1998 година, во 10,00 часот, во барака бр.4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22491)

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр. 11/96 од 19.XI.1998 година даде согласност за отпочнување на постапка за трансформација на должникот ДОО во општествена сопственост за товарен и патнички сообраќај со ПО Транс Експрес - Крушево.

Со истото решение ја запре стечајната постапка спрема должникот која беше отворена со решението Ст.бр. 58/95 од 11.I.1996 година на Окружниот стопански суд во Битола.

Од Основниот суд во Прилеп. (22526)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 296/98 од 20.XI.1998 година над ПП "Аква" - Битола, ул. "Васко Карангелески" бр. 1-3/42 дејност трговија со

жиро сметка 40300-601-13245 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22527)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.730/96 од 1.IX.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ТПУП "Гофи" од Скопје, ул. "Палмиро Тољати" бр. 109 и жиро сметка 40100-601-319321.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Горгиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр.236, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.XII.1998 година, во 8,30 часот, во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22682)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1726/97 од 6.XI.1998 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за меѓународна шпедиција, транспорт и трговија на големо и мало "Драивас" - Скопје, ул. "Романија" бр. 5 и број на жиро сметка 40110-601-300029.

По правосилноста на ова решение, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22681)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 69/98 од 15.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, инженеринг, изведување, промет на големо и мало "Процесор" увоз-извоз ц.о. од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 116-5/4 со жиро сметка 40100-601-3139.

За ликвидационен управник се определува Стеван Димитриевски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр.1-1/43.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18170)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 23/98 од 07.X.1998 година, отворена е

постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, трговија и услуги “Березимац” д.о.о. експорт-импорт од Куманово, ул. “Гоце Делчев” бр. 27 со жиро сметка 40900-601-16658.

За ликвидационен управник се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. “Христо Чернопеев” бр.1-а, телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21074)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 24/98 од 07.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, угостителство и туризам “Кипро-Комерц” ц.о. од Куманово, ул. “Ш. Мак. ударна бригада” бр. 153 со жиро сметка 40900-601-19826.

За ликвидационен управник се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. “Христо Чернопеев” бр.1-а, телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21075)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 25/98 од 07.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз “Адонис I” д.о.о. од Куманово, ул. “Ш. Македонска ударна бригада” бр. 67/П/7 со жиро сметка 40900-601-14193.

За ликвидационен управник се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. “Христо Чернопеев” бр.1-а, телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21076)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 55/98 од 16.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за

трговија и услуги “Тимус” д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. “Васил Главинов” бр. 3 со жиро сметка 40100-601-232034.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. “Беровска” бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21172)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 83/98 од 4.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за финансиски - книговодствени работи, промет на големо и мало “Боргел” ц.о. од Скопје, ул. “11 Октомври” бр.46 со жиро сметка 40100-601-159053.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. “Беровска” бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21173)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 28/98 од 07.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Здравствена организација - Аптека “Влае” од Скопје, ул. “Есперанто” бр. 11 со жиро сметка 40120-603-177660.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. “Беровска” бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21174)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 18/98 од 16.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за градежништво, трговија и услуги “Карпенер” д.о.о.

од Скопје, ул. "Црноризец Храбар" бр.6-а со жиро сметка 40100-601-124372.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21175)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 59/98 од 19.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, трговија и услуги "Еуротрејдинг 2000" извоз-увоз д.о.о. од Скопје, ул. "Климент Охридски" бр.15/3-8 со жиро сметка 40100-601-122768.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21176)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 35/98 од 16.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за застапување, трговија и услуги "Сиником" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Бриселска" бр.10/1-6 со жиро сметка 40120-601-177076.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21177)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 29/98 од 16.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за промет и производство "Ник Комерц" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Ленинова" бр.25/4 со жиро сметка 40120-601-179642.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21178)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 37/98 од 27.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, трговија и промет на стоки и услуги "Ивоко" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Антоние Грубишки" бр.2/6 со жиро сметка 40100-601-295815.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21179)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 39/98 од 27.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за економски развој, истражување и консалтинг "ИФА Л" д.о.о. од Скопје, ул. "Вељко Влаховик" бр.7-10/8 со жиро сметка 40100-601-311804.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21180)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 36/98 од 27.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за услуги, градежништво и трговија "Елита Проект" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр. 14/1 со жиро сметка 40100-601-337921.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21181)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 98/98 од 05.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "Телеком Инжинеринг" ц.о. од Скопје, ул. "Новопроектирана" б.б. Сервисна зона југ со жиро сметка 40100-601-164237.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21182)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 84/98 од 4.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија и услуги "Хома" д.о.о. од Скопје, ул. "Даме Груев" бр.7/7-21 со жиро сметка 40100-601-377896.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21183)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 85/98 од 28.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, промет на големо и мало и услуги "Коне Комерц" ц.о. од Скопје, с. Бујковци.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21184)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 86/98 од 4.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за меѓународна шпедиција и транспорт "Солакшпед" ц.о. од Скопје, ул. "И.Л.Рибар" бр.40 со жиро сметка 40100-601-64607.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21185)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 97/98 од 5.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги "Цако 5" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Бошко Буха" бр.15-Б со жиро сметка 40100-601-366838.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21186)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 52/98 од 27.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за градежништво, трговија и услуги "Дел-Проект" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Црноризец Храбар" бр.9-б со жиро сметка 40120-601-403110.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по

објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21187)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 115/98 од 12.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за транспорт, промет и услуги “Тасома” увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. “Злате Михајловски” бр.21 со жиро сметка 40120-601-379843.

За ликвидационен управник се определува Драган Величоски од Скопје, ул. “Крсте Мисирков” бр.9/10, телефон 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21387)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 113/98 од 12.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ТП “Анијо” ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. “Пиринска” бр. 157/2-10 со жиро сметка 40120-601-402909.

За ликвидационен управник се определува Драган Величоски од Скопје, ул. “Крсте Мисирков” бр.9/10, телефон 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21388)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 74/98 од 6.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, промет и услуги “Мемса-5” д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. “Маршал Тито” бр.16 со жиро сметка 40100-601-254675.

За ликвидационен управник се определува Петровски Тодорче од Скопје, ул. “Лисец” бр.23, телефон 439-653.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”

до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21391)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продаваат земјоделско земјиште и шума и тоа 2/5 од нива во место викано “Чартанова колиба” во КП бр.2846 класа 5 со површина од 1206 метри квадратни; 2/5 од нива во место викано “Мелој” КП бр. 3409 класа 4, со површина од 4500 метри квадратни; и двете во КО Оревоец, 2/5 од шума во место викано “Теверик” КП бр. 1611 со површина од 23120 метри квадратни; 2/5 од шума во место викано “Осој” КП бр. 1719 со површина од 3332 метри квадратни; 2/5 од шума во место викано “Топола” КО бр. 2205 со површина од 8560 метри квадратни; 2/5 од шума во место викано “Бадемаш” КП бр. 2653/1 со површина од 3706 метри квадратни; 2/5 од шума во место викано “Дубоки дол” КП бр. 2758 со површина од 4115 метри квадратни; 2/5 од шума во место викано “Ливада” КП бр. 2886 со површина од 1852 метри квадратни; 2/5 од шума во место викано “Бачилиште” КП бр. 1644 со површина од 1000 метри квадратни; сите во КО “Плетвар” Република Македонија сопственост на по 1/5 на Петар Апостолоски и Бранко Апостолоски од Прилеп Република Македонија сега со место на живеење во Австралија, преку полномошникот Тони Јовески од Прилеп, по цена од 30 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. “Сотка Ѓорѓиоски” бб. (20307)

Се продава земјоделско земјиште-овошна градина која се наоѓа на КП бр. 548 на место викано “Село” класа 4, со површина од 352 метри квадратни сопственост на Милошески Ангелко, Милан, Живко, Гоце, Спаса и Иван за купопродажба по цена од 130.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. “Санде Штерјоски” број 13 - Кичево. (21364)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1160/3, на место викано “Караманица”, шума, 4 класа, со вкупна површина од 10.16 метри квадратни, на КО Челопек, по Пл.бр.1001 сопственост на Пајазити Ариф од с. Челопек - Тетово, за цена од 70.000 денари; КП.

бр. 1122 на место викано “Крушевица”, нива 2 класа, со вкупна површина од 2393 метри квадратни на КО Челопек по Пл. бр. 89, сопственост на Куртиши Шукри од с. Челопек - Тетово, за цена од 120.000,00 денари; КП.бр.1123/2, на место викано “Крушевица”, нива 2 класа, со вкупна површина од 1137 метри квадратни и КП. бр. 1124/2 на место викано “Крушевица”, 4 класа, со вкупна површина од 908 двете парцели на КО Челопек по Пл.бр. 127, сопственост на Изаири Шабан од с. Челопек - Тетово, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул.”Борче Кочовски” бр. 46 во Тетово. (21396)

Се продава земјоделско земјиште - построено на КП број 741, план 9, скица 24, место викано “Село”, лозје, класа 4, која вкупно мери површина од 536 метри квадратни, во КО Беловиште - Тетово, сопственост на Велјановски Славе Сретко, од Беловиште, за цена од 62.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Тодор Бошковски, ул.”ЈНА” бр. 61, Тетово. (21397)

Се продава земјоделско земјиште КП. бр.606/3 на место викано “Режика” нива, 4 класа, со површина од 2395 метри квадратни, на КО Сараќино, опишано по Пл. бр.232 и КП. бр. 606/8 на место викано “Режика”, нива 4 класа во површина од 2395 метри квадратни на КО Сараќино по Пл.бр.919, сопственост на Сахити Исман и Сахити Сахитали од с. Стримница - Тетово, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул.”Борче Кочовски” бр. 46 во Тетово. (21398)

Се продава земјоделско земјиште нива построена на КП број 906, план 5, скица 10, место викано “Градина”, класа 5, со површина 1224 метри квадратни од КО Оризаре, сопственост на Нухија Сали Рамадан, с. Оризаре, за цена од 32.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Георгиев Драган, ул.”11 Октомври” бр. 1-а во Куманово. (21765)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП бр.11/187-1, место викано “Црвеника”, класа 4, со површина од 1900 метри квадратни, сопственост на Азизи Кани, Бектеш и Сулбије, за цена од 285.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул.”Браќа Гиноски” бб во Гостивар. (21766)

Се известуваат сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 2406, во место викано “Вирови”, нива 5 класа во површина од 3805 метри квадратни, КО Раштак, сопственикот Вида Божинова од Скопје, ја продава наведената парцела по цена од 128.000 денари. Доколку некои од сопствениците на граничните парцели има интерес да ја купи наведената парцела потребно е во рок од 30 дена да се јави во нотарската кацеларија на нотарот Ленка Панчевска и да положи депозит во вредност на парцелата. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (21846)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП број 167/2, план 3, скица 3, место викано “Бела земја”, култура ливада, класа 4 во површина од 387 метри квадратни и К.П. 168/2, план 3, скица 3, место викано “Бела земја”, култура нива, класа 4, со површина од 2684 метри квадратни заведени во К.О. - Марино, а сопственост на Павловски Борис, Павловски Душан и Илиева Нада за цена од 450,00 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабик, ул.”Јани Лукровски” бб - Трговски центар Автокоманда општина Гази Баба - Скопје. (21900)

Се продава земјоделско земјиште-ливада построени на КП број 3225/1, план 11, скица 26, место викано “Маала Стрчани”, класа 5, со површина од 834 метри квадратни и ливада на КП 3225/2, план 11, скица 26, место викано Стрчани, класа 5, површина 839 метри квадратни и двете во КО Табановце, сопственост на Алексиќ Трајан од Куманово, ул.”Никола Тесла” бр. 73-а, по цена од 3 ДЕМ за 1 метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Јорданка Митевска, плоштад "Маршал Тито" бр. 35-1/2 во Куманово. (21954)

Се продава земјоделско земјиште, нива која се наоѓа на КП. бр.630 КО - Србјани, класа 2 со површина од 1023 метри квадратни парцела 245/5 план 4, скица 5, сопственост на Данески Миле.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул."Санде Штерјоски" број 13, Кичево. (22010)

Се продава земјоделско земјиште КП. број 844/4 на место викано "Нишинце", нива 2 класа, со површина од 43.74 метри квадратни, на КО - Пирок, опишано по ПЛ.бр.933, сопственост на Пајазити Шефит од с. Пирок - Тетово, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нади Зекири, ул."Борче Кочовски" бр. 46 во Тетово. (22016)

Се продава земјоделско земјиште-нива, што преставува КП 696, КО Семениште, план 5, скица 5, место викано "Ѓуриште", 4 и 6 класа во површина од 1628 метри квадратни и 1470 метри квадратни или вкупно 3098 метри квадратни сопственост на Ариф и Даут Сулејмани од с. Семениште, по цена од 9294 ДЕМ или 288.114,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купувањето на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Слободан Поповски на ул."Илинденска" бр. 3 мезанин, Скопје. (22165)

Се продава земјоделско земјиште нива лоцирана на КП бр. 1475 за КО Годивје во место викано "Село" петта класа, со површина од 134 метри квадратни сопственост на Вељаноски С. Цветко, ул."Тане Целески" бр. 11/1 - Кичево.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Момана Ивановска од Охрид, ул."Македонски Просветители" бр. 8 (мезанин). (22224)

Се продава земјоделско земјиште нива построена на КП број 1397/1, план 5, скица 13 место викано "Село", класа 4, со површина од 68, метри квадратни, во КО "Студена Бара", сопственост на Пешевски Русе од с. Трубарево - Скопје, за цена од 12000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Драган Георгиев, ул."11 Октомври" бр. 1-а во Куманово. (22225)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 339, план 2, скица 5, место викано "Лопушон", класа 5, со површина од 872 метри квадратни, во КО с. Долно Соње, сопственост на Блажовски Спасо, со стан на ул."Сава Ковачевик" бр. 19/12 - Скопје, заведена во поседовен лист бр. 966, за цена од 139.520,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Пецовска, ул."Кузман Јосифовски-Питу" бб, локал 1-2 мезанин во општина Кисела Вода, Скопје, тел. 130-666 и 130-665. (22247)

Се продава земјоделско земјиште-нива и тоа ¼ (идеална една четвртина) од КП бр.2534, план бр. 7, во место викано "Црно Поле" од класа 4, со површина од 15.646 метри квадратни, заведена во поседовен лист бр. 949 за КО Младо Нагоричане, општина Старо Нагоричане, сопственост на Грбиќ Мирјана од Скопје, нас. "Автокоманда", ул."Бапчор" бр. 161/3.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул."Ленинова" бб, Куманово. (22301)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 558-2-4 во место викано "Падиста", класа 3, со површина од 575 метри квадратни, во КО Здуње, сопственост на Алексоска вд Милутин Споменка, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Василеска Весна, ул."Браќа Ѓиноски" бб во Гостивар. (22344)

* Се продава земјоделско земјиште-нива, построена на КП број 5608, план 27, скица 46, место викано "Бара", класа 3, со површина од 1701 метри квадратни во КО Кучевиште, сопственост на Гурмешевски Перо Илија од Скопје, с. Кучевиште, 1/2 идеален дел, и Гурмешевски Перо Душан од Скопје, с. Кучевиште, 1/2 идеален дел, за цена од 270.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски саем, Скопје. (22444)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил и правоаголен печат под назив: "Трговско друштво за производство трговија и услуги Каваско Савас и Кристина д о о" - Скопје."

Тркалезен печат и штембил под назив: "Одбор за пливање ватерполо и синхроно пливање на град Скопје 1". (21365)

Тркалезен печат и штембил под назив: "ПОС "Фриго - Маџ" ц о извоз - увоз кланица и ладилник, Неготино"

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за трговија на големо и мало и услужни дејности "Даси Комерц" експорт импорт п.о. Скопје". (21516)

Правоаголен печат - факсимил под назив: "Д-р Муамет А. Незири, доктор на медицина - 54194". (21748)

Тркалезен печат под назив: "Земјоделско производна задруга "Кооперант" - Радовиш, соброј 1, ц.о.во стечај".

Огласот за неважен тркалезен печат со текст: "Друштво на математичари на град Скопје Р.Е. "Нумерус" - Скопје", објавен во "Службен весник на РМ" бр. 55/98, на страна 3010, под бр. 21805, се сторнира.

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 0337677, издаден од УВР - Гостивар на име Рефет Авмети, ул. "Беличица" бр.41, Гостивар.

Пасош бр.158536/94, издаден од УВР - Скопје на име Алили Аднан, ул. "Јајце" бр.168, Скопје. (21849)

Пасош бр.1116575/98, издаден од УВР - Скопје на име Владимир Максимовиќ, ул. "Б. Менков" бр.3/2-2, Скопје. (21850)

Пасош бр.0324701, издаден од УВР - Скопје на име Рамадани Веби, ул. "Ј. Крчовски" бр.56, Скопје. (21851)

Пасош бр.357276/94, издаден од УВР - Скопје на име Ерсан Ахмед, ул. "Славеј Планина" бр.199, Скопје.

Пасош бр.1049933/97, издаден од УВР - Скопје на име Ганимет Тачи, ул. "Јајце" бр. 13, Скопје. (21896)

Пасош бр.1031963/97, издаден од УВР - Скопје на име Наим Лакала, ул. "П. Тошев" бр.34, Скопје. (21909)

Пасош бр. 0435495/94, издаден од УВР - Скопје на име Гултен Јакај, ул. "П.Тошев" бр.34, Скопје. (21911)

Пасош бр. 206336/94, издаден од УВР - Скопје на име Емин Битиќ, ул. "Прохор Пчињски" бр. 85, Скопје.

Пасош бр.135167/93, издаден од УВР - Куманово на име Гордана Стојановска, ул. "Ж. Станица" бр.13, Куманово. (21956)

Пасош бр.427913/94, издаден од УВР - Скопје на име Јаневски Зоран, ул. "11 Октомври" бр.19, Скопје. (22166)

Пасош бр.753779, издаден од УВР - Куманово на име Атице Демировска, ул. "Скопск" бр.16, Куманово.

Пасош бр.0199018, издаден од УВР - Гостивар на име Дим Куртиши, с. Врпчиште, Гостивар. (22221)

Пасош бр. 865735/96, издаден од УВР - Скопје на име Ефремова Марина, ул. "Шекспирова" бр.7/2-11, Скопје.

Пасош бр.678728, издаден од УВР - Скопје на име Анастасовски Тони, ул. "Бистра" бр.15, Скопје. (22240)

Пасош бр. 159449/94, издаден од УВР - Скопје на име Асани Харон, ул. "2" бр.13, с. Љубин, Скопје. (22324)

Пасош бр.267996, издаден од УВР - Куманово на име Реџеџи Иман, с. Ропалце, Куманово. (22328)

Пасош бр.283648/94, издаден од УВР - Скопје на име Фејзула Мисиде, ул. "Т. Пуре" бб, Скопје. (22329)

Пасош бр. 752749/95, издаден од УВР - Куманово на име Паневски Стојанче, ул. "Д. Драганов" бр.4, Куманово. (22345)

Пасош бр. 1097847, издаден од УВР - Скопје на име Павлоски Маријанчо, ул. "К. Рацин" бр.14/1-3, Скопје.

Пасош бр.408684/94, издаден од УВР - Тетово на име Бафкори Исак, с.Бродец, Тетово. (22430)

Пасош бр. 627423/95, издаден од УВР - Скопје на име Весели Зејнула, с. Никшигани, Скопје. (22431)

Пасош бр. 1024774, издаден од УВР - Куманово на име Далипова Џеврија, ул. "Средорек" бр.39, Куманово.

Пасош бр.1024773, издаден од УВР - Куманово на име Далипов Симиша, ул. "Средорек" бр.39, Куманово.

Пасош бр.1124148/98, издаден од УВР - Скопје на име Нурсан Асани, с. Батинци, Скопје. (22642)

Пасош бр.442870/94, издаден од УВР - Скопје на име Дулија Јашар, ул. "376" бр.27, Скопје. (22650)

Пасош бр.555781/95 издаден од УВР - Скопје на име Пљакај Зулфије, ул. "Ц. Димов" бр.116, Скопје. (22684)

Пасош бр.542091/94, издаден од УВР - Скопје на име Пљакај Незир, ул. "Ц. Димов" бр.116, Скопје. (22685)

Пасош бр.700876/95, издаден од УВР - Скопје на име Џафери Керим, ул. "Кримска" бр.14, Скопје. (22686)

Пасош бр.0461453 на име Зулбеари Абдулцемал, с. Врпчиште, Гостивар. (22845)

Пасош бр.367621, издаден од ОВР - Струга на име Ферати Рини, ул. "Мислешевски пат" бр. 1, Струга.

Пасош бр.0989709/98, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Тасковски Аце, ул. "Н.Тамбуров" бр. 33, Крива Паланка. (22847)

Пасош бр.1025590, издаден од УВР - Штип на име Мицкоска Стела, ул. "Ш.Дол" бр. 40/5, Штип. (22849)

Пасош бр.486917, издаден од УВР - Струмица на име Истатова Боркица, ул. "Тодор Ц.Мерџан" бр.5, Струмица. (22851)

Пасош бр.0382931/94, издаден од ОВР - Делчево на име Дончевска Фрона, ул. "Орце Николов" бр.40, Делчево. (22852)

Пасош бр.287672, издаден од ОВР - Пробиштип на име Димитриевски Јовче, ул. "Јоаким Крчовски" бр. 4, Пробиштип. (22853)

Пасош бр.228468, издаден од УВР - Тетово на име Љимани Неџати, с. Палатица, Тетово. (22854)

Пасош бр. 244702, издаден од УВР - Тетово на име Рустеми Ризван, с. Синичане, Тетово. (22855)

Пасош бр.1125238, издаден од ОВР - Охрид на име Молкоска Татијана, бул. "Турист" бр. 42, Охрид. (22856)

Пасош бр.0068378, издаден од ОВР - Гевгелија на име Аметова Игбал, Стар Дојран. (22859)

Пасош бр.385131/94, издаден од УВР - Скопје на име Абазии Кадри, бул. "Ј. Сандански" бр.22/1-12, Скопје.

Пасош бр.321035/94, издаден од УВР - Скопје на име Абазии Анифе, бул. "Ј. Сандански" бр.22/1-12, Скопје.

Пасош бр.357289/94, издаден од УВР - Скопје на име Муарем Абазии, бул. "Ј. Сандански" бр.22/1-12, Скопје.

Пасош бр.415447, издаден од УВР - Струмица на име Демирова Шезане, с.Чанаклија бр. 24,Струмица.

Пасош бр.922023/96 на име Османоски Фуат, с. Лабуништа,Струга. (22872)

Пасош бр.258353, издаден од УВР - Струмица на име Грмбозова Вангелица, с. Вељуса бр. 143,Струмица.

Пасош бр.0893361/96,издаден од ОВР - Ресен на име Миле Кожовски с. Брајчино,Ресен. (22874)

Пасош бр.0495787на име Поп-Кочова Нада,ул."Кочо Рацин" бр. 7,Нов Дојран. (22876)

Пасош бр.1129510/98, издаден од УВР - Скопје на име Арон Демировски, ул. "С. Ковачевиќ" бр.124, Скопје. (22878)

Пасош бр.532561,издаден од ОВР - Кичево на име Џафери Таркан, с. Зајас,Кичево. (22879)

Пасош бр.399318на име Алексовски Роберт,ул."Веле Змејкоски" бр. 6,Кичево. (22881)

Пасош бр.0416329,издаден од ОВР - Радовиш на име Бајрамов Феџи,Радовиш. (22882)

Пасош бр.0454546 на име Венов Ј. Трајко, с. Ново Конско, Гевгелија. (22883)

Пасош бр.203405/94,издаден од УВР - Куманово на име Демири Зија, с. Ваксинце,Куманово. (22885)

Пасош бр.660202/95,издаден од ОВР - Кичево на име Спајкоска Абибе, с. Цривци,Кичево. (22886)

Пасош бр.278147/94,издаден од УВР - Скопје на име Левче Трајковски, ул. "В. Влаховиќ" бр.21/35,Скопје.

Пасош бр.597456/95,издаден од УВР - Тетово на име Камбери Јетон, с. Гајре,Тетово. (22894)

Пасош на име Јовески Илија,ул. "А.Турунџе"бр.19, Охрид. (22895)

Пасош бр.417700 на име Ване Јанков, с. Самоилово, Струмица. (22896)

Пасош на име Абдулбаки Зекири, с. Теново,Тетово.

Пасош на име Шајкоски Мешет, с. Лабуништа, Струга. (22898)

Пасош бр.0413546 на име Спанцева Јасминка ул. "Киро Крстев" бр.6-б,Кавадарци. (22899)

Пасош бр.227424/94 на име Дехари Ајхан, с.Долна Баница,Гостивар. (22900)

Пасош на име Ангелески Божидар, ул."М.Тито" бр.87-б, Прилеп. (22901)

Пасош бр.695610 на име Селимовска Садет, с. Доленци,Битола. (22902)

Пасош бр.0260438, издаден од УВР - Прилеп на име Адимова Нескије, Дабнички Завој бр. 106,Прилеп.

Пасош бр.0500955,издаден од УВР - Прилеп на име Јакимоска Тања, ул."Ило Пропаденец" бр.9-а,Прилеп.

Пасош бр.882836 на име Тренгоски Тодор,ул."Живко Брајкоски" бр. 95,Гостивар. (22905)

Пасош бр.926107/96 на име Николиќ Трајан, с. Јегуновце,Тетово. (22906)

Пасош бр. 768729, издаден од ОВР - Струга на име Неџировски Бекир, ул."Црн Дрим" бр. 28,Струга.

Пасош бр. 244702, издаден од УВР - Тетово на име Рустеми Ризван, с. Синичане, Тетово.

Пасош бр. 1063616, издаден од УВР - Куманово на име Имер Демири, с. Слупчане, Куманово.

Пасош бр. 0096259, издаден од УВР - Прилеп на име Богеска Павлинка, ул."Ленин" бр. 166, Прилеп.

Пасош бр.1049221,издаден од УВР - Скопје на име Љуџфи Фаик, ул. "Челопек" бр.21,Скопје. (21735)

Чек бр. 3187030, од тековна сметка бр.5131723, издаден од Поштанска штедилница - Скопје на име Ариџановски Венцислав,Скопје. (21081)

Чекови од бр. 4470407 до 4470421, од тековна сметка бр. 115708-78, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Темелков Дарко,Скопје. (21128)

Чекови од бр3925403 до 3925410, 3925412,3925413, 3925417, 3925418 и 3925419, од тековна сметка бр. 12089720, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Крсте Гегоски,Скопје. (21202)

Чекови бр. 2874749,3037447, 3037448,3037450, 3037451, 3037453,2859517, 1979269,1927489 и 186353, од тековна сметка бр.31170-86,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лазаревска Павлина,Скопје. (21213)

Чекови од бр. 3339337 до 3339341 од бр. 3302861 до 3302867 од бр. 3268293 до 3268300,3225795,3225796,

3225797,3225800,3199457,3199458,3175910,3175911,3175912, 3175915и 3175916, од тековна сметка бр.126177-53,

издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трајчевска Татјана,Скопје. (21392)

Чекови бр.18556172, 18556173 и 18556174, од тековна сметка бр.4028215,издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Кузманова Славица,Скопје. (21401)

Чекови од бр. 3354938 до 3354953,3319558 и 3319559, од тековна сметка бр. 116501-79,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јанева Татјана,Скопје.

Чек бр.1977183, од тековна сметка бр.4983237, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Иван Филиповски,Скопје. (21509)

Чекови од бр. 4463086 до 4463090, од тековна сметка бр.104801-61,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Анчевска Славица,Скопје. (21510)

Чекови од бр. 3717910 до 3717920, од тековна сметка бр.0111295-21, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Габриела Курчиева Чучкова,Скопје.

Чекови од бр. 849675 до 849679, од тековна сметка бр.2652/88 на име Јолеска Марија, ул. "Ц.Јанакиески" бр. 15,Кичево. (21636)

Чекови од бр. 2971056 до 2971063, од тековна сметка бр.0124377-35, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Алексов Драган,Скопје. (21662)

Чекови од бр. 3469574 до 3469577, од тековна сметка бр.0030209-16, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Снежана Јанковиќ Стаменкова,Скопје.

Чекови од бр. 2984969 до 2984973, од тековна сметка бр. 4169-13, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Драгиќ-Георгиевска Дубравка,Скопје. (21734)

Чекови бр. 2275224, 2275227, од бр. 2275230 до 2275233; од бр. 2346262 до 2346266 и од бр. 2346267 до 2346271, од тековна сметка бр.015162/38, издадени од Комерцијално-Инвестициона банка - Куманово на име Радик Ранко,ул."ЈНА" бр.3/8,Куманово. (21753)

Работна книшка на име Велков Стојан,Скопје.

Работна книшка на име Димовски Оливер,Скопје.

Работна книшка на име Шабанова Емине,Скопје.

Работна книшка на име Катушевска Лидија,Скопје.

Работна книшка на име Илиевска Јованка,Скопје.

Работна книшка на име Хрговиќ Марин,Скопје.

Работна книшка на име Хрговиќ Гичевска Дијана, Скопје. (21118)

Работна книшка на име Иван Бајрам,Скопје. (21165)

Работна книшка на име Лазаров Тимчо,Скопје.

Работна книшка на име Иљаз Браимовиќ,с. Којлија бр. 68,Скопје. (21234)

Работна книшка на име Виолета Темјановска,Скопје.

Работна книшка на име Трајковска-Курчиева Зујца, Скопје. (21262)

Работна книшка на име Бундевски Никола,Ресен.

- Работна книшка на име Тодор Мирчевски, Скопје.
 Работна книшка, издадена од Одделение за општа управа - Тетово на име Амет Муниши, ул. "К.Ј.-Питу" бр. 5, Тетово. (21304)
 Работна книшка на име Ванчо Никовски, ул. "Солидарност" бр. 31, Штип. (21336)
 Работна книшка на име Давитков Ѓорѓи, ул. "М. Ацев" бр. 43, Штип. (21337)
 Работна книшка на име Хани Исмет, с. Велешта, Струга. (21338)
 Работна книшка на име Китрозоски Методи, с. Лескоец, Охрид. (21339)
 Работна книшка на име Наумоски Владо, с. Косел, Охрид. (21340)
 Работна книшка на име Анастасовски Пане, ул. "Г. Делчев", Македонска Каменица. (21341)
 Работна книшка на име Села Ерџан ул. "Кленовец" бр. 50, Битола. (21342)
 Работна книшка на име Марче Димитрова, ул. "К. Охридски" бр. 70, Кочани. (21343)
 Работна книшка на име Тополовска Фени, ул. "Мирка Гинова" бр. 15/7, Битола. (21344)
 Работна книшка на име Кузмановска Љуба, с. Езерани, Ресен. (21345)
 Работна книшка на име Исени Ава, Скопје. (21378)
 Работна книшка на име Хаџибулиќ Зорица, Скопје.
 Работна книшка на име Ивановски Зоран, Скопје.
 Работна книшка издадена од Сараево на име Стојановски Дамир, Скопје. (21404)
 Работна книшка на име Аце Ѓаковски, Скопје. (21507)
 Работна книшка на име Димовски Ѓорѓи, Скопје.
 Работна книшка на име Сучиќ Иванка, Скопје.
 Работна книшка на име Анастасовски Љупчо, Скопје.
 Работна книшка на име Николовска Александра, Скопје. (21582)
 Работна книшка на име Олгица Паковска, Скопје.
 Работна книшка на име Весна Ангеловска, с. Сакулица, Кратово. (21650)
 Работна книшка на име Роза Робеска, ул. "Абас Емин" бр. 317, Охрид. (21651)
 Работна книшка на име Сулејмани Фекри, с. Србиново, Гостивар. (21654)
 Работна книшка на име Фејзула Себастијан, Скопје.
 Работна книшка на име Алексова Марија, Скопје
 Работна книшка на име Арслани Меџаит, с. Никиштани, Скопје. (21676)
 Работна книшка на име Александар Царчев, Скопје.
 Работна книшка на име Рамадани Мухамет, ул. "Илинденска" бр. 229, Тетово. (21689)
 Работна книшка на име Зеќирја Беадини, с. Слатино, Тетово. (21690)
 Работна книшка на име Благојева Славица, ул. "Кирил и Методи" бр. 10, Штип. (21694)
 Работна книшка на име Садику Мерита, Гостивар.
 Работна книшка на име Кузмановска Бисера, Гостивар. (21696)
 Работна книшка на име Мевлан Азизи, с. Камењане, Тетово. (21697)
 Работна книшка на име Адемоска Улфија, с. Пласница, Македонски Брод. (21698)
 Работна книшка на име Дурмишовски Сотир, ул. "Солунска" бр. 288 Б/1, Берово. (21699)
 Работна книшка на име Амет Муниши, ул. "К.Ј.-Питу" бр. 5, Тетово. (21711)
 Работна книшка на име Ѓуровски-Цане, с. Мренога, Демир Хисар. (21714)
 Работна книшка на име Ивановски Горан, ул. "Езерска" бр. 60, Прилеп. (21715)
 Работна книшка на име Атанасовски Благоја, с. Лажани, Прилеп. (21720)
 Работна книшка на име Дејан Стојанов, Скопје.
 Работна книшка на име Димитрова Живка, Скопје.
 Работна книшка на име Максutowски Ајрула, с. Студеничани, Скопје. (21733)
 Работна книшка на име Ковилоска Цена, ул. "11-ти Октомври" бр. 206, Прилеп. (21750)
 Работна книшка и здравствена легитимација на име Тунески Филип, ул. "Моша Пијаде" бр. 257, Прилеп.
 Свидетелство за I година, издадено од УСО "Браќа Миладиновци" - Скопје на име Пановски Крсте, Скопје. (21069)
 Свидетелство за I година, издадено од ГДУЦ "Георги Димитров" - Скопје на име Шашеца Милка, Скопје.
 Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "К. Ј. Питу" Скопје на име Јачовски Димитар, Скопје. (21205)
 Свидетелство за VIII одделение на име Пешовска Васка, с. Иванковци, Велес. (21350)
 Свидетелство на име Имери Сеад, с. Требиште, Гостивар. (21351)
 Свидетелство за VIII одделение на име Камбери Мирвет, с. Скудриње, Гостивар. (21352)
 Свидетелство за VIII одделение на име Мерзуне Пајазити, с. Пирок, Тетово. (21354)
 Свидетелство за основно образование на име Пајазити Ашим, с. Седларево, Тетово. (21355)
 Свидетелство за VIII одделение на име Осман Керими, с. Бродец, Тетово. (21356)
 Свидетелство за VIII одделение на име Арсова Иванка, ул. "В. Поп-Јорданова" бр. 14, Штип. (21357)
 Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Св. Кирил и Методи"-Бучин на име Профилоска Роза, с. Трновци, Прилеп. (21358)
 Свидетелство за завршено средно образование, издадено од АСУЦ "Боро Петрушевски" Скопје на име Крстевски Гоце, Скопје. (21541)
 Свидетелство за VIII одделение на име Бесим Елеззи, с. Чајле, Гостивар. (21637)
 Свидетелство и диплома на име Руфати Мухарем, Тетово. (21638)
 Свидетелство на име Алија Хаџер, с. Бродец, Тетово.
 Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Н. Фрашери"-Тетово на име Мухарем Руфати, Тетово.
 Свидетелство за I година на име Стефановска Андријана, ул. "М. Тито" бр. 73/7, Крива Паланка. (21642)
 Свидетелство за IV одделение на име Османоска Мабера, с. Црнилиште, Прилеп. (21647)
 Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназија "Никола Карев" Скопје на име Саздовска Веселинка, Скопје. (21648)
 Свидетелство за IV одделение на име Даутоска Садија, с. Доброште, Прилеп. (21649)
 Свидетелство за VIII одделение на име Каранфиловски Трајчо, Македонска Каменица. (21673)
 Свидетелство за VIII одделение на име Скендери Меметриза, с. М. Речица, Тетово. (21675)
 Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ во с. Групчин на име Мемети Хавуше, с. Добарце, Тетово.
 Свидетелство на име Асани Фемије, ул. "29 Ноември" бр. 51, Тетово. (21678)
 Свидетелство за VIII одделение на име Шериф Корим, с. Бродец, Тетово. (21680)

Свидетелство за VIII одделение на име Стефановски Славчо, ул."Илинденска" бр. 26, Пехчево. (21681)

Свидетелство за VIII одделение на име Рамадан Ајдин, с.Добридол, Тетово. (21702)

Свидетелство за VIII одделение на име Цветан Горгиев Васков, с.Кучичино, Кочани. (21703)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Елипида Караманди"-Битола на име Џајковска Анита, Битола. (21704)

Свидетелство за VIII одделение на име Мангисева Стефка, с. Моштица, Македонска Каменица. (21706)

Свидетелство за II година, издадено од УСО "Коле Неделковски"-Велес на име Перовски Трајче, ул. "Благоја Ѓорев" бр.104Б/4, Велес. (21716)

Свидетелства од I до IV година и диплома за средно образование, издадени од УСО "Кирил Пејчиновиќ" - Тетово на име Елези Шабан, с. Чelopeк, Тетово.

Свидетелство за VIII одделение на име Мустафи Али, с. Неготино, Гостивар. (21751)

Свидетелство за VIII одделение на име Јакимовски Тони, с. Караслари, Велес. (21754)

Индекс бр.33145, издаден од Економски факултет - Скопје на име Тренковски Ацо, Скопје. (21112)

Индекс бр.5463, издаден од ФТУ - Охрид - смер Гастрономија на име Тасев Митко ул."М.Тито" бр. 21, Нов Дојран. (21348)

Индекс бр. 4119, издаден од Природно математички факултет - Скопје на име Терзиоска Ирена, Охрид.

Индекс бр.23101 издаден од Економски Факултет - Скопје на име Панделески Цветан, Охрид. (21663)

Диплома, издадена од МУЗУС "Коце Металец"-Скопје на име Станојков Душан, Скопје. (21237)

Диплома на име Давчева Стојна, ул."Благој Ѓорев" бр. 61/3/4, Велес. (21349)

Диплома на име Алили Мустафа, с. Падалиште, Гостивар. (21353)

Диплома на име Денков Горан, Штип. (21671)

Диплома на име Дојчинска М. Блашка, ул."Иво Рибар-Лола" бр.423, Тетово. (21674)

Диплома од гимназија на име Поповски Горан ул. "Бајрам Шабани" бр.43, Куманово. (21700)

Диплома за занимање машинбравар и свидетелство од III година, издадени од УСО "Ѓорче Петров" - Крива Паланка на име Игорче Тасков, ул. "Партизанска" бр.4, Крива Паланка. (21701)

Диплома за завршено гимназија на име Петроска Катерина, ул."11-ти Октомври" бр. 33-А, Прилеп.

Диплома бр.08-10/36 74, издадена од Педагошка академија - Штип на име Јованова Никола Гонца, с. Куклиш бр. 33, Струмица. (21761)

Здравствена легитимација на име Миревска Диана, ул."Миро Борога" бр. 88, Пробиштип. (21652)

Здравствена легитимација на име Тања Трајановска, ул. "Н.Михајлова", Пробиштип. (21653)

Здравствена легитимација на име Цветан Тодоровски, с. Ратленци, Пробиштип. (21683)

Месечна карта од 727,00 денари на име Марковски Светозар, с. Чelopeк, Тетово. (21708)

Престанува со вршење на дејност, на име СГД Цити - Иљаз Игбал, Скопје. (21728)

Лична карта на име Шерифе Ајети, Н.Н.Циглана 1, Гостивар. (21655)

Лична карта на име Мареми Сејди, с. Нераште, Тетово. (21707)

Даночна картичка, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Каваско Савас и Кристина ДОО, Скопје. (21206)

Чекови од бр. 16526861 до 16526890, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Коле Поповски, ул."АВНОЈ" бр.6/3-13, Скопје. (21207)

Чекови од бр. 18363956 до 18363971 на име Трајче Трајкоски, нас. Точила 1 Б3/14, Скопје. (21210)

Чекови бр. 502679, 608277, 718514 и 866589, издадени од Стопанска банка - АД-Скопје - Филијала - Радовиш на име Никола Брендон, ул."Коста Сусинов" бр.17, Радовиш. (21752)

Чекови бр. 00431259; од бр. 00437223 до 00437230; од бр. 00470612 до 00470620, издадени од Комерцијална банка - Битола на име Врклевски Панде, с. Буково, Битола. (21762)

Избирачка легитимација бр.03866327-01-01 на име Вилета Ѓоргиева ул."14-та Бригада" бр. 30, Кочани.

Избирачка легитимација бр.0385655А-01-01 на име Горгиев Љупчо, ул."Кирил и Методиј" бр. 12, Кочани.

Избирачка легитимација бр.03896631-01-01 на име Горгиева Македонка, ул."Кирил и Методиј" бр.12, Кочани. (21088)

Избирачка легитимација бр.03920739-01-01 на име Стеванов Кирило, ул."Раде Кратовче" бр.58/2, Кочани.

Избирачка легитимација бр.0388720А-01-01 на име Милка Николова, ул."Шукри Шаин" бр.4, Кочани.

Избирачка легитимација бр.03891496-01-01 на име Николов Никола, ул."Шукри Шаин" бр.4, Кочани.

Избирачка легитимација бр.03957454-01-01 на име Цветковска Цаца, ул."Гошо Викентиев" бр.12, Кочани.

Избирачка легитимација бр.03960404-01-01 на име Цветковски Живко, ул."Гошо Викентиев" бр.12, Кочани. (21096)

Избирачка легитимација бр.03868753-01-01 на име Јоцо Јованов, ул."14-та Бригада" бр.58, Кочани. (21098)

Избирачка легитимација бр.03867404-01-01 на име Зашов Ацо, ул."14-та Бригада" бр.49, Кочани. (21102)

Избирачка легитимација бр.03869687-01-01 на име Зашов Јордан, ул."14-та Бригада" бр.49, Кочани. (21104)

Избирачка легитимација бр.0386482А-01-01 на име Зашова Лефта, ул."14-та Бригада" бр. 26, Кочани.

Избирачка легитимација бр. 0393402А-1,1 на име Коцева Весна, ул."А.Македонска" бр.1, Кочани. (21106)

Избирачка легитимација бр. 03887235-01-01 на име Идриз Јашаров, ул."Шукри Шаин" бр.9, Кочани. (21107)

Избирачка легитимација бр.03885585-01-01 на име Аднан Јашаров, ул."Шукри Шаин" бр. 9, Кочани.

Избирачка легитимација бр. 03877256-01-01 на име Милован Ангелов, ул."Љупчо Сантов" бр. 39, Кочани.

Избирачка легитимација бр.03873676-01-01 на име Ружа Ангелова ул."Љупчо Сантов" бр. 39, Кочани.

Избирачка легитимација бр. 03878384-01-01 на име Игнатков Ивица, ул."Љупчо Сантов" бр. 35, Кочани.

Избирачка легитимација бр. 0387311А-01-01 на име Билалова Махмудие, ул."Љупчо Сантов" бр. 29, Кочани. (21117)

Избирачка легитимација бр.03886735-01-01 на име Гурсерен Јашарова, ул."Шукри Шаин" бр. 9, Кочани.

Избирачка легитимација бр. 03950972-01-01 на име Љубица Манчева, ул."29-ти Ноември", Кочани. (21120)

Избирачка легитимација бр.03885321-01-01 на име Нејат Исмаилов, ул."Митко Бекарски" бр. 22, Кочани.

Избирачка легитимација бр. 03897346-01-01 на име Миле Методијев, ул."Славчо Стојменов" бр. 78, Кочани.

Избирачка легитимација бр.03892654-01-01 на име Ружица Методијева, ул."С.Стојменов" бр.78, Кочани.

Избирачка легитимација бр.03888274-01-01 на име Тахиријан Куртишов, ул."Митко Бекарски" бр.48, Кочани. (21125)

Избирачка легитимација бр.03868249-01-01 на име Николва Јорданка, ул."14-та Бригада"бр.62,Кочани.

Избирачка легитимација бр.3868648-01-01 на име Ангелов Ристе, ул."14-ти Бригада"бр.6,Кочани. (21127)

Избирачка легитимација бр. 03868737-01-01 на име Јовановска Здравка ул."14-та Бригада"бб,Кочани.

Избирачка легитимација на име Ибраим Сулиманов, Винаца. (21130)

Избирачка легитимација на име Јаја Исмаилов ул."Братство Един."бр.44,Винаца. (21131)

Избирачка легитимација на име Ѓултен Ибраимова, Винаца. (21132)

Избирачка легитимација на име Турабин Демиров, ул."И.Л.Рибар"бр.85,Винаца. (21133)

Избирачка легитимација на име Мирадија Демирова, Винаца. (21134)

Избирачка легитимација на име Семрихан Алими, ул."Македонска"бб,Винаца. (21135)

Избирачка легитимација на име Мустафа Демиров, ул."И.Л.Рибар"бр.85,Винаца. (21137)

Избирачка легитимација на име Сунавер Мемедов, ул."Македонска"бр.29,Винаца. (21139)

Избирачка легитимација бр.03848191-01-01 на име Ангелина Ефремова, ул."1 Мај",Кочани. (21140)

Избирачка легитимација бр. 03803210-01-01 на име Спинова Лила, ул."Скопска" бр.7,Кочани. (21142)

Избирачка легитимација бр. 03895246-01-01 на име Ашметов Мута, ул."Славчо Стојменов"бр.120,Кочани.

Избирачка легитимација бр.0389981А-01-01 на име Сафет Алиов, ул."Стамен Манов"бр. 64,Кочани.

Избирачка легитимација бр. 03902676-01-01 на име Кезма Гилијдинова,ул."Стамен Манов"бр.104 ,Кочани.

Избирачка легитимација на име Митко Стојков, Винаца. (21146)

Избирачка легитимација на име Боро Глигоров, Винаца. (21147)

Избирачка легитимација на име Гоца Глигорова, Винаца. (21148)

Избирачка легитимација на име Богатин Анастасов, Винаца. (21149)

Избирачка легитимација на име Јусни Амедова, ул."В.Прке" бр.78,Винаца. (21150)

Избирачка легитимација на име Винко Јакимов ул."В.Прке" бр. 84,Винаца. (21151)

Избирачка легитимација на име Васка Илиева, с. Драгобращте, Винаца. (21152)

Избирачка легитимација на име Ганчо Илиев, с. Драгобращте,Винаца. (21153)

Избирачка легитимација на име Решат Алијов, Винаца. (21154)

Избирачка легитимација на име Шерабан Сулејманов, ул."Иво Лола Рибар" бр. 34,Винаца. (21155)

Избирачка легитимација на име Сулејманов Садри, ул."Иво Лола Рибар" бр. 34,Винаца. (21156)

Избирачка легитимација на име Салиова Назмије ул."Братство Единство" бб,Винаца. (21157)

Избирачка легитимација на име Зариф Ибраимова, ул."Братство Единство"бр.29,Винаца. (21158)

Избирачка легитимација на име Фикрије Сулиманова, ул."Братство Единство"бб,Винаца. (21159)

Избирачка легитимација на име Димчо Анастасовски, с. Град, Делчево. (21160)

Избирачка легитимација на име Евдокија Анастасова, с. Град, Делчево. (21161)

Избирачка легитимација на име Стојана Јакимовска, с. Град, Делчево. (21162)

Избирачка легитимација на име Мирјана Јакимовска с. Град, Делчево. (21163)

Избирачка легитимација на име Љупчо Јакимовски, с. Град, Делчево. (21164)

Избирачка легитимација на име Ранка Жежовска, с. Разловце, Делчево. (21166)

Избирачка легитимација на име Алексова Јорданка, с. Илиово, Делчево. (21167)

Избирачка легитимација на име Алексов Кирчо, с. Илиово, Делчево. (21168)

Избирачка легитимација бр.09364404-01-01 на име Благородна Петровска, ул."ЈНА"бр. 4,Тетово. (21169)

Избирачка легитимација бр.09344846-01-01 на име Мирослав Петровски, ул."ЈНА"бр.4,Тетово. (21170)

Избирачка легитимација на име Зоран Јовановски, ул."Рударска"бр.3/3,Македонска Каменица. (21188)

Избирачка легитимација на име Бобан Ивановски, ул."Првوماјска"кул.1/36,Македонска Каменица.

Избирачка легитимација на име Донка Велиновска, ул."Првوماјска"-1/12, Македонска Каменица. (21190)

Избирачка легитимација на име Сашка Ивановска, ул."Првوماјска"-1/28, Македонска Каменица. (21191)

Избирачка легитимација на име Гуна Китановска, ул."М.М.-Врицо"-2/7,Македонска Каменица. (21192)

Избирачка легитимација на име Доновска Станка Македонска Каменица. (21193)

Избирачка легитимација на име Стојановски Ј. Стево, с. Саса 1 - Македонска Каменица. (21194)

Избирачка легитимација на име Гоцевски Борче, ул."М.Тито"бр.11/2-6,Македонска Каменица. (21195)

Избирачка легитимација бр.09123105-01-01 на име Сафет Хамзи,ул."В.С.-Бато"зг.15/21,Тетово. (21196)

Избирачка легитимација бр.03811859-01-01 на име Ленче Ѓоргиева, ул."22 Октомври" бр.17,Кочани.

Избирачка легитимација на име Костадинка Гоцевска ул."Јане Сандански" бр. 3,Винаца. (21198)

Избирачка легитимација на име Фемија Мемедова, ул."Македонска"бр.29,Винаца. (21199)

Избирачка легитимација на име Мара Анастасова, Винаца. (21200)

Избирачка легитимација на име Голубинка Глигорова,Винаца. (21201)

Избирачка легитимација на име Атанас Камчев, бул."Ц.Димов"бр.7/2/4,Кавадарци. (21214)

Избирачка легитимација на име Николов Благој, ул."Н.Орловчанов"бр.18,Велес. (21215)

Избирачка легитимација на име Караколев Глигор ул."Ј.Трпков" бр. 48,Велес. (21216)

Избирачка легитимација бр.05631386-01-01 на име Милка Вељанова, ул."ЈНА"бр. 7,Неготино. (21217)

Избирачка легитимација бр.05587824-01-01 на име Ешова Александра,ул."Партизанска" бр. 2,Неготино.

Избирачка легитимација на име Фејзи Фатмир, ул."Б. Блажески" бр. 23-а,Гостивар. (21219)

Избирачка легитимација на име Васка Иванова ул."Миро Барага",Пробиштип. (21220)

Избирачка легитимација на име Драгомир Ивановски, ул."Миро Барага",Пробиштип. (21221)

Избирачка легитимација на име Стојан Наковски ул."Миро Барага",Пробиштип. (21222)

Избирачка легитимација на име Панова Виолета ул."Астибо" бр.19-А,Штип. (21223)

Избирачка легитимација на име Панева Снежана, ул."Астибо"бр.19-а,Штип. (21224)

Избирачка легитимација на име Стојанов Данчо ул."Љубен Иванов" бр. 52,Штип. (21225)

- Избирачка легитимација на име Панев Стојан, ул. "Астибо" бр.19-а,Штип. (21226)
- Избирачка легитимација на име Кераметчиевска Љубинка, ул. "Лисец" бр. 16,Штип. (21227)
- Избирачка легитимација на име Марковска Миланка, с. Амзабегово, Свети Николе. (21228)
- Избирачка легитимација на име Османов Целадин, Свети Николе. (21229)
- Избирачка легитимација на име Тренчева Соња ул. "Маврово" бр.10,Струмица. (21230)
- Избирачка легитимација на име Редеп Редепов, Струмица. (21231)
- Избирачка легитимација на име Дестан Томе ул. "Дебарсја" бр. 38,Струмица. (21233)
- Избирачка легитимација на име Серафимовски Славчо,Струмица. (21235)
- Избирачка легитимација бр. 05486084-01-01 на име Крстеска Елена, ул."Киро Фета"бр.64 ,Крушево.
- Избирачка легитимација на име Ката Андоноска, ул."Кирил и Методи" бр. 26,Прилеп. (21238)
- Избирачка легитимација на име Пројче Андоноси, ул."Кирил и Методи"бр.26,Прилеп. (21239)
- Избирачка легитимација на име Домеска Марија, ул."Мукос" бр. 9,Прилеп. (21241)
- Избирачка легитимација на име Талески Роберт кеј "4-ти Јули" бр. 1/29,Прилеп. (21242)
- Избирачка легитимација на име Трајчевски Љупчо, ул."Малесија" бр. 2,Охрид. (21243)
- Избирачка легитимација на име Здравевски Никола, ул."М.Цепенков" бр. 30 ,Охрид. (21244)
- Избирачка легитимација на име Иса Идрис, ул. "Гоце Делчев" бр. 366,Охрид. (21245)
- Избирачка легитимација на име Иса Магбуле ул. "Г.Делчев" бр.366,Охрид. (21246)
- Избирачка легитимација на име Иса Муфетиш ул. "Г.Делчев" бр.366 ,Охрид. (21247)
- Избирачка легитимација на име Бекир Медуш ул. "Г.Делчев" бр.435,Охрид. (21249)
- Избирачка легитимација на име Абдурахман Рахима, ул."Г.Делчев" бр. 326,Охрид. (21250)
- Избирачка легитимација на име Абдурахман Гзима ул. "Г.Делчев" бр. 326,Охрид. (21251)
- Избирачка легитимација на име Азизоски Осман ул. "Даме Груев" бр. 215,Охрид. (21252)
- Избирачка легитимација на име Беким Иса ул. "Охридска Бригада" бр. 70,Охрид. (21253)
- Избирачка легитимација на име Мирто Мирто ул. "Охридски бригади" бр.94,Охрид. (21254)
- Избирачка легитимација на име Зулфарет Мехмедоски, ул."Охридски бригади"бр.33 ,Охрид. (21255)
- Избирачка легитимација на име Решат Рамадан ул. "Абас Емин" бр. 87,Охрид. (21256)
- Избирачка легитимација на име Суби Иса ул. "Охридска бригада"бр.70,Охрид. (21257)
- Избирачка легитимација на име Џезије Хиса ул. "Охридски бригади" бр.68,Охрид. (21258)
- Избирачка легитимација на име Ружица Веселоска, ул. "Охридска Бригада" бр. 3-а,Охрид. (21261)
- Избирачка легитимација на име Мејра Мирто ул. "Охридска Бригада" бр. 94,Охрид. (21263)
- Избирачка легитимација на име Себат Мирто ул. "Охридска Бригада" бр. 94,Охрид. (21264)
- Избирачка легитимација на име Неазим Мирто ул. "Охридска Бригада" бр. 94,Охрид. (21265)
- Избирачка легитимација на име Арифоска Мсфера, ул. "Стив Наумов" бр.111,Охрид. (21266)
- Избирачка легитимација на име Лирие Ракип ул. "Крали Марко" бр.192,Охрид. (21267)
- Избирачка легитимација на име Адифет Ракип ул. "Крали Марко" бр. 192,Охрид. (21268)
- Избирачка легитимација на име Риза Ракип, ул. "Крали Марко" бр.192,Охрид. (21269)
- Избирачка легитимација на име Тасеска Јорданка ул. "Крали Марко" бр. 78,Охрид. (21270)
- Избирачка легитимација на име Павле Тасески ул. "Крали Марко" бр. 78,Охрид. (21271)
- Избирачка легитимација на име Илија Тасески ул. "Крали Марко" бр. 74,Охрид. (21272)
- Избирачка легитимација на име Тасеска Атина ул. "Крали Марко" бр. 74,Охрид. (21273)
- Избирачка легитимација на име Ристеска Марица, ул."Будва" бр.52,Охрид. (21274)
- Избирачка легитимација на име Риостески Ристо ул. "Будва" бр. 52,Охрид. (21275)
- Избирачка легитимација на име Јусуф Аида, ул. "Абас Емин" бр. 51,Охрид. (21276)
- Избирачка легитимација на име Јусуф Фикрија, ул. "Абас Емин" бр. 51,Охрид. (21277)
- Избирачка легитимација на име Јусуф Аднан, ул. "Абас Емин" бр. 51,Охрид. (21278)
- Избирачка легитимација бр. 08680914-01-01 на име Кира Неџибије, с. Бицево,Струга. (21279)
- Избирачка легитимација бр.08680884-01-01 на име Кира Себаудин, с. Бишево,Струга. (21280)
- Избирачка легитимација на име Рамаданоска Шерифе, ул."Абас Емин" бр. 87,Охрид. (21281)
- Избирачка легитимација на име Бесиме Веселоска, ул."Охридска Бригада"бр.41,Охрид. (21282)
- Избирачка легитимација на име Фазли Мирто, ул. "Охридска Бригада" бр. 94,Охрид. (21283)
- Избирачка легитимација на име Насер Веселоски, ул."Охридска Бригада" бр. 39,Охрид. (21284)
- Избирачка легитимација бр.04609646-01-01, избирачко место 1013 на име Аќифи Ирфете, ул. "Б. Единство" бр. 21,Куманово. (21285)
- Избирачка легитимација бр.04615743-01-01, избирачко место 1013 на име Алиевски Орхан, ул. "Б. Единство" бр.11,Куманово. (21286)
- Избирачка легитимација бр. 04612582-01-01, избирачко место бр. 1013 на име Алиевски Јунуз, ул. "Б.Единство" бр. 12,Куманово. (21287)
- Избирачка легитимација бр. 0460919А-01-01, избирачко место бр. 1013 на име Јумеровски Борислав, ул."Црнотравска" бр.7,Куманово. (21288)
- Избирачка легитимација бр. 04609476-01-01, избирачко место бр. 1013 на име Јумеровски Емин, ул."Црнотравска" бр. 7,Куманово. (21289)
- Избирачка легитимација бр.04614895,избирачко место 1013 на име Јумеровска Рамизе, ул."Црнотравска" бр.7,Куманово. (21291)
- Избирачка легитимација бр.04609794-01-01, избирачко место 1013 на име Јумеровака Нурија, ул. "Црнотравска" бр. 7,Куманово. (21292)
- Избирачка легитимација бр.04614500-01-01, избирачко место бр. 1013 на име Аќифи Фатмире ул. "Б. Единство" бр. 21,Куманово. (21297)
- Избирачка легитимација бр.04612655-01-01, избирачко место 1013 на име Аќифи Зулфије, ул. "Б.Единство" бр.21 ,Куманово. (21299)
- Избирачка легитимација бр. 04783255-01-01 на име Ибраими Авдиу, ул."Трифун Ангеловски" бр.9, Куманово. (21300)

Избирачка легитимација бр. 04815319-01-01 на име Сејдиу Кадрије, ул."Јован Поповиќ" бр.14, Куманово.

Избирачка легитимација бр.04817478-01-01, избирачко место 1042 на име Сејдија Минманфер, ул."Јован Поповиќ" бр. 14, Куманово. (21302)

Избирачка легитимација бр. 04818806-01-01, избирачко место 1042 на име Сејдија Фејзи, ул."Јован Поповиќ" бр. 14, Куманово. (21307)

Избирачка легитимација бр.04523059-01-01, избирачко место бр. 1001 на име Мељазим Селами, ул. "Цар Самоил" бр. 30, Куманово. (21309)

Избирачка легитимација на име Лисавета Велковска, с. Стар Истевник, Делчево. (21310)

Избирачка легитимација на име Снежана Ѓорѓиева с. Стар Истевник, Делчево. (21311)

Избирачка легитимација на име Петров Никола с. Вирче, Делчево. (21312)

Избирачка легитимација на име Снежана Николова, ул."Ванчо Прке", Делчево. (21313)

Избирачка легитимација на име Трајанка Стоичовска, с. Очипала, Делчево. (21314)

Избирачка легитимација на име Јордана Мишковиќ, с. Илиово, Делчево. (21315)

Избирачка легитимација на име Стоичовска Трајанка, с. Очипала, Делчево. (21316)

Избирачка легитимација на име Стоичовски Мила ул."П.Ѓули" бр. 41, Делчево. (21318)

Избирачка легитимација на име Стоја Иванова, с. Град, Делчево. (21319)

Избирачка легитимација на име Стоименовски Миле, ул."Трст" бр.14, Делчево. (21320)

Избирачка легитимација на име Петров Арсов Никоа, Делчево. (21321)

Избирачка легитимација на име Жанета Марковска, ул."Никола Тесла" бр. 108, Битола. (21322)

Избирачка легитимација бр.00081027-01-01 на име Ременски Ѓорѓи, с.Ратеве, Берово. (21323)

Избирачка легитимација бр.00058343-01-01 на име Еуровски В. Димитрие, с.Владимирово, Берово. (21324)

Избирачка легитимација бр.00036684-01-01 на име Раденски Ѓлигор, ул."М.Тито" бр.63, Берово. (21326)

Избирачка легитимација бр.00037001-01-01 на име Радинска Душанка, ул."М.Тито" бр.63, Берово. (21327)

Избирачка легитимација бр.00111287-01-01 на име Душан Ѓошевски, с. Негрево, Пехчево. (21328)

Избирачка легитимација бр.00050539-01-01 на име Љубица Шуманска, ул."29 Ноември" бр. 9, Берово.

Избирачка легитимација бр.03870871-01-01 на име Јанкова Олгица, ул."14-та Бригада" бр. 46, Кочани.

Избирачка легитимација бр. 03864804-01-01 на име Јанков Јоце, ул."14-та Бригада" бр. 46, Кочани. (21332)

Избирачка легитимација бр.03796558-01-01 на име Илиев Јаким, ул."Лазар Андонов" бр.16, Кочани.(21333)

Избирачка легитимација бр.03023958-01-01 на име Велика Петковска, с. Слојштица, Демир Хисар.(21334)

Избирачка легитимација бр. 03507050-01-01 на име Спироска Љуба, ул."Ј.Михајлоски" бр.20, Кичево.

Избирачка легитимација бр. 15410604-01-01, издадена од Скопје на име Бошкова Даница, ул."Н. Грчето" бр.4/11, Скопје. (21363)

Избирачка легитимација на име Нацев Никола, ул. "Н.Бутникошарева" бр.5, Велес. (21684)

Избирачка легитимација на име Игновска Пандорка, ул."Орце Мартинов" бр.52, Велес. (21685)

Избирачка легитимација на име Нацева Бранислава, ул."Н.Бутникошарева" бр. 5, Велес. (21686)

Избирачка легитимација на име Ратка Јанчева, ул."Васа Кошулчева" бр.24, Велес. (21688)

Избирачка легитимација на име Стојанка Петровиќ, Богданци. (21705)

Решение бр.13-3677 на име Идризи Ѓзим, ул."105" бр. 19, Тетово. (21346)

Решение на име Таудин Ѓбраими, с. Врпчиште, Гостивар. (21347)

Решение бр. 11-3516, издадено од Министерството за стопанство ПОЕ Чаир - Скопје на име Фахрудин Авдиќ, Скопје. (21386)

Решение бр. 25-980, издадено од Министерство за стопанство ПОЕ Чаир - Скопје на име Локман Берзати, Скопје. (21569)

Решение за престанување со вршење на дејност превоз на патници со такси автомобил, издадено од на име Сабри Шабан, Скопје. (21643)

ОБЈАВА

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ПОС „Треска – Осогово“ – Крива Паланка

ОБЈАВУВА

Дека Основниот суд Куманово на ден 06.11.1998 година, донесе решение со кое се дава согласност на Одлуката за трансформација на Претпријатието ПОС „Треска – Осогово“, Крива Паланка.

Трансформација на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието и со претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

Со содржина на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“, бр. 3, Крива Паланка, во време од 10 до 12 часот.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за спроведување на јавни набавки при ЈП за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура „Кратово“ од Кратово, објавува

БАРАЊЕ БР. 03-319/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЦЕВКИ ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: ЈП за уредување на градежно земјиште и одржување комунална инфраструктура „Кратово“ од Кратово „М. Тито“ 66.

1.2. Предмет на набавката: ПВЦ цевки за канализација.

1.3. Вид и количина: Дадено и опишано во спецификацијата.

1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач:

– цена на набавката, рок и место на испорака,
– начин на плаќање, квалитет и стандард на производите,

– референца на производителот,
– оперативни трошоци.

1.5. Рок на доставување на понудите 8 дена од денот на објавување на барањето во весникот „Нова Македонија“.

1.6. Рок на важност на понудата: 10 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен и анонимен со право на учество на домашни, правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Може да се подигне во ЈП „Кратово“ во секој работен ден од 10 – 14 часот.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи: име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Доказ за техничка способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно работење.

– Референца на извршени испораки во последните три години.

– Техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага.

3.3. Кон понудата задолжително се доставуваат придружните документи согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

3.4. Доказ дека понудувачот не е во стечај, ликвидација и дека нема забрана за вршење на дејноста.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција на спецификацијата единечни и вкупни цени.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок потпишани и заверен од одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во десниот горен агол треба да ја содржи ознаката „не отворај“ со означување бројот на барањето.

4.3. Во средината на пликот да се назначи адресата на набавувачот без можност да се идентификува понудувачот.

4.4. Понудата се доставува по пошта или со предавање во ЈП „Кратово“ во рокот определен претходно.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и кои не ги содржат документите согласно Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Дополнителни појаснувања може да се добијат во Службата на ЈП „Кратово“ или на тел. 0901 481-202 локал 29.

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за спроведување на јавни набавки при ЈП за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура „Кратово“ од Кратово, објавува

БАРАЊЕ БР. 03-320/98

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО С. КЕТЕНОВО П-РА ФАЗА

1. ЈП за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура „Кратово“ од Кратово плоштад „М. Тито“ бб има потреба од следните набавки:

1.1. Геодетско одбележување и исклучување на канализациона мрежа,

1.2. Машински ископ на канал за поставување на канализациони цевки,

1.3. Рачен ископ – дотерување на канал,

1.4. Набавка, превоз и растурање на сепариран песок по депото на каналот,

2. Набавка, транспорт и монтажа на ПВЦ цевки за канализација со споен материјал,

3. Изработка на бетонски ревизиони шахти;

4. Затрупување на каналот со земја.

Спецификацијата – пресметката за изградба на канализациона мрежа и увид во проектот за изградба на канализацијата во село Кетеново може да се обезбеди во ЈП Кратово, секој работен ден од 10 – 12 часот.

5. Крајниот рок за извршување на работите е 30 дена од денот на потпишувањето на договорот.

6. Во понудата да бидат дадени:

– цена во денари со сите трошоци,

– рок и начин на плаќање (авансно или по завршувањето на работите),

– гаранција за квалитетот и гарантен рок,

– рок на завршување на работите.

7. Краен рок за прием на понудите е 7 дена од денот на објавувањето на барањето во весникот Нова Македонија.

8. Најповолните понуди ќе бидат избрани според висината, цената, рок на изведувањето, рок и начин на плаќање, гаранција на квалитетот и гарантен рок.

9. Понудата се доставува во еден оригинален примерок уредно заверен и потпишан со придружната документација до ЈП за градежно земјиште „Кратово“ по пошта или директно во претпријатието.

10. Со понудата да се достави следната документација:

– извод од регистрација на дејноста,

– документ за бонитетот издаден од носителот на платниот промет (член 22 од Законот за јавни набавки – „Сл. весник на РМ“ бр. 32/98),

– изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана и заверена од одговорното лице на понудувачот.

11. Понудата со документите се доставува во затворен коверт со ознака „не отворај“ и број на овој повик.

12. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти од кои едниот ја содржи понудата со ознака „понуѓа“, а другиот точната адреса на понудувачот.

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот, ќе се сметаат за задоцнети, а некомплетните понуди согласно ова барање нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат во службата на ЈП „Кратово“ или на тел. 0901 481-202 локал 29.

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие „Македонски Шуми“ П.О. – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 1 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ДИЗЕЛ ГОРИВО, МОТОРЕН БЕНЗИН СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Општи одредби

1.1. Набавувач на јавниот повик број 1 е Ј.П. „Македонски Шуми“, ул. „Кочо Рацин“ број 97 – Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за набавка на:

– Дизел гориво Д-2 – 500 т.

– Моторен бензин МБ-86 – 150 т.

– Моторен бензин МБ-98 – 100 т.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, и на истиот може да учествуваат домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапка по јавниот повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавни набавки.

2. Набавката од повикот се врши за потребите на подружниците од составот на Ј.П. „Македонски Шуми“ – Франко – Подружница.

Испораката ќе се врши во текот на шест месеци по динамика и диспозиција што ќе ја определи набавувачот со месечни планови.

3. Содржина на понудата

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

3.1. Податоци за понудувачот (назив, име, седиште и сл.).

3.2. Поединечни и вкупни цени за секоја позиција.

3.3. Начин и рок на плаќање.

3.4. Податоци за техничките карактеристики, квалитет според стандарди на Р. Македонија или меѓународни стандарди.

3.5. Рок на важност на понудата.

3.6. Понудата треба да го опфати целокупниот обем на набавката.

4. Доставување на документација

4.1. Понудувачот е должен да достави придружна документација предвидена во член 22, 24 и 43 од Законот за јавни набавки – оригинал или заверена копија.

4.2. Понудувачот да достави доказ за техничка способност и тоа:

– Список на испораки, објекти и возила за испорака.

– Сертификати атести од надлежни институции за квалитет на производите.

– Писмено овластување на претставникот на понудувачот.

– Гаранција од 5% од вредноста на набавката.

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач

– Цена 40 поени.

– Квалитет 30 поени.

– Начин на плаќање 30 поени.

Поените се пресметуваат така што бројот на поените од секој критериум се делат со бројот на учесниците при што се добива број со кој се намалува секое рангирано место од максималниот број на бодови.

6. Начин и рок на доставување на понудата

6.1. Понудата се доставува во оригинал во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудите е 7 дена од објавувањето на овој повик.

6.4. Понудите се доставуваат на адреса: Ј.П. „Македонски шуми“ П.О. – Скопје, ул. „Кочо Рацин“ број 97, преку пошта или со предавање во архивата.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на 16.12.1998 година во 10 часот, во просториите на Ј.П. „Македонски шуми“, на ул. „Кочо Рацин“ број 97 – Скопје, во присуство на овластените претставници.

6.6. Неблаговремените и некомпетираните понуди во согласност со овој повик нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие „Македонски Шуми“ П.О. – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ МАСЛА

1. Општи одредби

1.1. Набавувач на јавниот повик број 2 е Ј.П. „Македонски Шуми“ П.О. – Скопје, ул. „Кочо Рацин“ број 97 – Скопје.

1.2. Предмет на набавката се следните типови на моторни масла:

– Масло за ланци – CAE-30 или CAE-40 100 т.

– Двотактол – мешавина за моторни пили и мотори 100 т.

– Моторно масло за дизел возила 15W – 40 и 20W – 50 150 т.

– Хидрол – 46 50 т.

– Антифриз 10 т.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и на истиот може да учествуваат домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката по јавниот повик ќе се спроведе согласно Законот за јавни набавки.

2. Набавката од повикот се врши за потребите на подружниците од составот на Ј.П. „Македонски Шуми“ – Франко – Подружница.

Испораката ќе се врши во текот на шест месеци по динамика и диспозиција што ќе ја определи набавувачот со месечни планови.

3. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да ги содржи податоците за понудувачот (име седиште и сл.).

3.2. Називот на производителот на понудените моторни масла.

3.3. Понудата треба да го опфати целокупниот обем на набавката.

3.4. Понудата треба да ги содржи единечните и вкупните цени за секоја позиција, во која ќе бидат влезени и сите други (царински и др.) давачки. Ако набавката е од странство, цената да биде изразена во ДЕМ.

3.5. Начин и рок на плаќање

3.6. Податоци за техничките карактеристики, атести за квалитет според стандарди на Р.М. или меѓународни стандарди.

3.7. Рок на важност на понудата.

4. Доставување на документација

4.1. Понудувачот да достави придружна документација предвидена во член 22, 24 и 43 од Законот за јавни набавки.

4.2. Писмено овластување на претставникот на понудувачот.

4.3. Гаранција од 5% од вредноста на набавката

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач

– Цена 40 поени.

– Квалитет 30 поени

– Начин на плаќање 30 поени.

Поените се пресметуваат така што бројот на поените од секој критериум се делат со бројот на учесниците при што се добива број со кој се намалува секое рангирано место од максималниот број на бодови.

6. Начин и рок на доставување на понудата

6.1. Понудата се доставува во оригинал согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудите е 7 дена од објавувањето на овој повик.

6.4. Понудите се доставуваат на адреса: Ј.П. „Македонски шуми“ П.О. Скопје, ул. „Кочо Рацин“ број 97 преку пошта или со предавање во архивата.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 16.12.1998 година во 11.00 часот, во просториите на Ј.П. „Македонски шуми“, на ул. „Кочо Рацин“ бр. 97 – Скопје во присуство на овластените претставници.

6.6. Неблаговремените и некомпетираните понуди согласно овој повик нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

Б А Р А Њ Е БР. 1/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА И МОНТАЖА НА ОПРЕМА

I. ОПШТИ УСЛОВИ

1. Нарачателот на барањето за прибирање понуди е: Архитектонски факултет, ул. „Партизански одреди“ бр. 24 – Скопје.

2. Предмет на набавката е:

2.1. Работни станици
Pentium 300 Mhz, 32Mb Ram, 4.1Mb Hdd, 4MB Video Adapter, CD-ROMx16, Sound Blaster+Speakers, Network Card, 15" Color Monitor количина 8

2.2. Мрежа
Поврзување на 32 компјутери во виртуелни LAN-ови на Ethernet / UTP конекција со 10/100 Mbit/s трансфер количина 1

Сервер
Pentium 300 Mhz, 32Mb Ram, 4.1 Mb Hdd, 4MB Video Adapter, CD-ROMx16, Sound Blaster+Speakers, Network Card, 15" Color Monitor количина 1
Софтвер Windows NT 4.0 Server количина 1

2.3. Скенер формат АО, црно-бел min 300x300 dpi количина 1

Работна станица
Pentium 400 Mhz, 128Mb Ram, 8.1MB Hdd, 8Mb Video Adapter, CD-WORM, Sound Blaster-Speakers, Network Card, 17" Color Monitor количина 1

2.4. Автоматски дијапројектор за слајдови 5x5 cm. количина 2

2.5. Школски столчиња количина 100

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот;

2. Понудата треба да содржи поединечна цена за секоја позиција на опремата, наведена во гл. I т. 2.

3. Понудата треба да содржи рок за доставување на понудената опрема

4. Понудата треба да содржи податоци за гарантните рокови, услови за монтирање на опремата, начин на сервисирање и одржување во гарантен и надвор од гарантен рок.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата се доставува во еден (1) оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од одговорното лице на понудувачот.

2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, или со предавање во архивата на Факултетот.

3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отварај“, а во средината на пликот адресата на Факултетот.

4. Понудувачот задолжително да ја достави следната придружна документација:

– изјава, односно фотокопија од регистрацијата на дејноста.

– изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот.

5. Рок за поднесување на понудата е 7 дена од денот на објавувањето на ова барање во „Службен весник на Република Македонија“.

III. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

- а. квалитет,
- б. цена на чиније,
- в. рок на набавка и монтажа,
- г. начин на плаќање.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Понудите кои не се предадени во рокот, или оние кои не се изработени според пропозициите на Барањето, нема да бидат разгледувани.

За дополнителни информации понудувачот може да контактира на тел. 116-367 и 234-974.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 05/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПРЕХРАНБЕНИ АРТИКЛИ (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот е: АД „Македонски телекомуникации“ Скопје

– Дирекција, со седиште во Скопје ул. „Орце Николов“ 66.

1.2. Предмет на набавката е:

- свежо месо;
- сувомеснати производи;
- леб и бели пецива;
- млеко и млечни производи;
- колонијални производи;
- безалкохолни пијалаци

1.3. Вид и количина:

Дадени во спецификацијата на прехранбените артикли со количини и динамика на испорака, која може да се добие во Дирекцијата на набавувачот, во Службата за општествен стандард на тел: 141-200 или во Службата за набавки тел: 141-421.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач, согласно член 25 од Законот за јавни набавки.

1.5. Рок на важност на понудата: 90 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.6. Рок на испорака на прехранбените артикли: не подолг од 90 дена од денот на склучување на Договорот.

1.7. Рок на поднесување на понудите 15 дена од денот на објавувањето на овој отворен повик, односно: до 11/12/1998 год. до 13:00 часот, кога ќе се изврши јавното отворање на понудите.

1.8. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица

1.9. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ

2.1. Понудата може да се достави за целиот предмет на набавката или за дел од набавката.

2.2. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација: документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 и доказ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

2.3. Понудената цена треба да биде франко ТТ магацин со сите давачки, без данок.

2.4. Секој понудувач е должен во понудата да го истаки потеклото на производот што го нуди, а квалитетот на производите да биде во согласност со соодветниот Правилник за квалитет на прехранбените производи.

2.5. Понудите треба да бидат придружени со акцептен налог во износ од 2% од вкупната вредност на понудата.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Понудите треба да се достават во Архивата на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб – Скопје.

3.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 11/12/1998 во 13,00 часот, во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

3.3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.4. Понудите треба да се достават согласно чл. 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

3.5. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на Отворениот повик и Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

3.6. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 091 141 – 200 и на тел. 091 141 – 421.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник“ на РМ бр.26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА ОС КОЗЛЕ-ЈУЖЕН ДЕЛ-СКОПЈЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска мрежа на ОС Козле-Јужен дел-Скопје.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цената на набавката,
- начин на плаќање,
- рок на извршување на набавката,
- техничка способност.

1.5. Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на барањето односно до 11-12-1998 година до 11 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје Сектор за инвестиции, соба број 216 во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 403099739640, депонент на Стопанска банка-Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години,
- техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и
- кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација: документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавни набавки и доказ дека понудувачот не е под стечај-или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фото копија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата може да се достави за целиот предмет на набавката или за дел од неа.

3.6. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на барањето. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуѓа“ која ја содржи финансиската документација.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 11-12-1998 година до 11 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 11-12-1998 година, во 11 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат со Стево Ристовски на тел. 112003 или 070200332.

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 20/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ДИЗЕЛ ГОРИВО, МОТОРЕН БЕНЗИН И БЕЗОЛОВ- ЕН БЕНЗИН СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот е: А.Д. „Македонски телекомуникации“ Скопје, Дирекција со седиште во Скопје на ул. „Орце Николов“ б.б. Предмет на набавката е:

– дизел гориво	70.000 литри
– моторен бензин	50.000 литри
– безоловен бензин	11.000 литри

1.3. Динамиката на испораката може да се добие во Дирекцијата на набавувачот, во Службата за набавки тел: 141-421, 141-507.

1.4. Рок на важност на понудата: 90 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.5. Рок на испорака на дизел горивото, моторниот и безоловниот бензин не подолг од 90 дена.

1.6. Критериум за избор на најповолен понудувач, согласно член 25 од Законот за јавни набавки.

1.7. Рок на поднесување на понудите: до 11.12.1998 година, до 10.00 часот, кога ќе се изврши отворање на понудите.

1.8. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица.

1.9. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

2. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

2.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2.2. Понудите треба да се достават согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација: документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 и доказ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка безбедност.

– забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

2.4. Понудената цена треба да биде франко магацин со сите давачки и со акциза.

2.5. Понудата треба да содржи рок на испорака и начин на плаќање.

2.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач, согласно член 25 од Законот за јавни набавки.

2.7. Секој понудувач е должен заедно со понудата да достави уверение за квалитетот на стоките што ги нуди.

2.8. Понудите треба да бидат придружени со акцептен налог во износ од 2% од вредноста на понудата.

2.8. Понудите треба да се достават во Архивата на Дирекцијата на А.Д. „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, ул. „Орце Николов“ б.б. – Скопје.

2.9. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 11.12.1998 година во 10.00 часот, во просториите на Дирекцијата на А.Д. „Македонски телекомуникации“ – Скопје, во салата на 4 кат.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на Отворениот повик и Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

3.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 091/141-421 и 141-507.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2 ЗА НАБАВКА И ИНСТАЛИРАЊЕ НА MVCS – VOICE COMMUNICATION SYSTEM (СИСТЕМ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА РАДИО И ТЕЛЕФОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик бр. 2 е Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 1, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за набавка на 1 (еден) систем VCS за контролата на летање.

Покрај тоа, треба да се понудат и следниве придружни услуги за системот:

(а) три (3) документации за системот за секој од понудените системи и потсистеми;

(б) обука и материјали за обука;

(в) монтажа и инсталација на секој од понудените системи и потсистеми;

(г) тестирање и калибража на секој понуден систем и потсистем; и

(д) фабричка калибража.

Понудувачот е одговорен за производството, испораката, употребата и за сите фабрички калибражи и тестирања, односно за оние на самото место, пред прифаќањето од страна на ДЦВП. Купувачот ќе ги изврши бесплатно: подготовката на местото, градежните работи и сите комунални инсталации.

3. Повикот е јавен, отворен, анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тендерските документи можат да се добијат на адресата подолу, откако ќе се достави потврдата дека е уплатен неповратен надоместок од 200 американски долари (или негова противвредност во слободно конвертибилна валута). Уплатите треба да се вршат во:

Swiss Bank Corporation Zurich (SWIFT SBCOCHZZ)
In favor of the Ministry of Transport and Communications Directorate General of Civil Aviation
или на: Сметка 40100 – 788 – 2603

Во Република Македонија во македонски денари, по официјалниот продажен курс на Народна банка на денот на уплатата.
со следнава назнака: MVCS Проект

Документите ќе се испраќаат по курирска пошта, но ДЦВП не презема никаква одговорност во случај на губење или доцнење на документите. Само оние кои ќе ги набават тендерските документи ќе се сметаат дека имаат право да поднесат понуди.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА И НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Секоја понуда што нема да ги содржи сите елементи на тендерската документација и/или што нема да ги содржи сите податоци што се бараат со неа, ќе биде отфрлена како несоодветна.

На тендерот имаат право да учествуваат фирми од сите земји.

За да се квалификуваат за добивање на договорот, понудувачите мора да ги исполнат следните критериуми:

- минимум од десетгодишно искуство во проектирање и производство на радио комуникациски системи за контрола на летање со користење на најсовремена технологија;

- позитивно искуство, како прв изведувач на најмалку 3 (три) договори од најмалку 0,8 милиони американски долари за набавка и инсталација на опрема за VCS, во текот на последните 5 години;

- годишен обрт (дефиниран како фактурирање на работи што се во тек и завршени) над 5 години со противвредност на износ од најмалку 6 милиони американски долари;

- назначен менаџерски тим за проектот со менаџер на проектот со најмалку десетгодишно искуство во набавка и инсталации на системи за радио комуникации од слична природа и сложеност;

- логичен и добро обмислен план кој покажува дека проектот ќе биде имплементиран согласно листата на барања.

Сите понуди мораат да имаат тендерско осигурување од најмалку 2% од износот на понудата или негова противвредност во конвертибилна валута.

ДЦВП ќе организира преттендерска конференција за оние кои ги купиле тендерските документи. Јазици на конференцијата ќе бидат македонскиот и англискиот, а таа ќе се одржи на 17 декември 1998 година во 10.00 часот по локално време.

Понудите мораат да бидат доставени на адресата која е дадена подолу пред 10.000 часот по локално време, на 19 јануари 1999 година, а ќе бидат отворени во присуство на претставниците на понудувачите кои ќе бидат присутни во 10.30 часот по локално време на 19 јануари 1999 година, на долунаведената адреса.

Потенцијалните понудувачи можат да добијат дополнителни информации, да ги прегледаат и набават тендерските документи во: Дирекција за цивилна воздушна пловидба, Контрола на летање. Иван Пендачан-

ски, Менаџер на Проектот, Тел: + 389 91 148 205, Факс: + 389 91 148 239, Стојан Трајков.

Технички менаџер на проектот Тел: + 389 91 148 236, Факс: + 389 91 148 239, 91207 Петровец, Пошт. фах 9, Аеродром Скопје, Република Македонија.

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ 26/98), ЈНУ Земјоделски институт – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-10901/1 ЗА НАБАВКА НА ЕДЕН ТЕЧЕН ХРОМАТОГРАФ (HPLC) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Општи одредби

1. 1. Набавувач: ЈНУ Земјоделски институт – Скопје
бул. „Александар Македонски“ – 66

1. 2. Предмет на набавката:

2. 1. Течен хроматограф (HPLC)

2. Технички карактеристики на апаратот:

- Квартерна пумпа со систем за дегазирање (ако е неопходно):

- Термостатиран ауто семплер,

- Термостатиран оддел за колони,

- Diode-array – детектор,

- Refractive index – детектор,

- Компјутерски систем со лиценциран софтвер за управување на системот и обработка на податоци,

- Инструментот да е ISSO 9001 сертифициран и GLP,

- Обука да е обезбедена во Институтот и надвор од земјата.

3. Повикот е јавен, отворен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност во согласност со набавката.

3. 1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 7.12.1998 година во 12 часот во просториите на Институтот.

4. Содржина на понудата

4. 1. Цена (во Г. М.),

4. 2. Рок на испорака,

4. 3. Начин на плаќање – кредитирање,

4.4. Квалитет – гаранција.

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач

5. 1. Цена на апаратот,

5. 2. квалитет,

5. 3. рок на испорака,

– начин на плаќање – кредитирање.

6. Начин и рок на доставување на понудата

6. 1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок; потпишан од одговорно лице на понудувачот на бул. „Александар Македонски“ б.б. – Скопје (За Комисија за јавни набавки).

6. 2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- документ за бонитетот од носителот на платен промет,

- странско правно или физичко лице да достави сертификат за бонитет,

- доказ дека подносителот на понудата не е во стегај, односно не е во процес на ликвидација.

7. Завршни одредби

4.1 Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени според пропозициите на јавниот повик, нема да се разгледуваат.

4.2 Секој субјект може да учествува само со една понуда.

4.3 Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 230-910 и на 227-120.

Врз основа на член 25 и 26 од ЗТПОК, решението Ст. бр. 201/96 од 06.11.1998 година на Основен суд Куманово, член 5 од Одлуката бр. 02-210/1 од 16.9.1998 година на Управниот одбор на ПОС „Треска – Осогово“, Крива Паланка објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ, ОДНОСНО УДЕЛИ ПОД ПОВЛАСТЕНИ УСЛОВИ

1. Се објавува продажба на акции, односно удели под повластени услови во вкупна вредност од 152.036 ДМ, овој износ е 28,21% од проценетата вредност на вкупниот капитал на ПОС „Треска – Осогово“, Крива Паланка. Број на акциите е 1.520, а вредноста на една акција изнесува 100 ДМ.

2. Право на купување под повластени услови имаат:
– работници кои во ПОС „Треска – Осогово“, Крива Паланка, работеле најмалку две години пред донесување на одлуката за трансформација,
– лица чиј работен однос престанал во ПОС „Треска – Осогово“, Крива Паланка, а кои во него работеле непрекинато најмалку две години,
– пензионирани работници кои во ПОС „Треска – Осогово“, Крива Паланка непрекинато работеле најмалку две години.

Право на повластено купување може да се остварува еднократно и само во едно претпријатие.

3. Вработените и другите лица корисници на попустот од точка 2 од овој јавен повик, имаат право акциите, односно уделите да ги купуваат со основен попуст од 30% од номиналната вредност, зголемен за 1% за секоја полна година на работен стаж во претпријатието, со тоа што износот на купените акции, односно уделот со попуст не може да го надмине износот од 25.000 ДМ. Попустот го користат индивидуално.

4. Плаќањето на акциите, односно уделите со попуст ќе се врши под следните услови:

- две години грејс период,
- пет години период на отплата.

5. Запишување на акциите, односно уделот со попуст ќе се врши со посебна потврда која ќе се добие од ПОС „Треска – Осогово“, Крива Паланка, а врз основа на поднесена писмена понуда од купувачот во која се назначува износот на акциите, односно уделот што има намера да го купи.

6. Рокот на запишување на акциите, односно уделот што се купуваат со попуст изнесува 8 дена од денот на објавувањето.

7. Поблиски информации во врска со продажба на акциите со попуст, односно уделите можат да се добијат секој работен ден во деловните простории на ПОС „Треска – Осогово“ Крива Паланка.

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за наука објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 11/1998 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПЕРСОНАЛНИ СМЕТАЧИ; ПОДАТОЧНИ СЕРВЕРИ; КОМУНИКАЦИСКА ОПРЕМА; АКТИВНА И ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА; ПРОГРАМСКА ОПРЕМА (ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ, ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ, БАЗИ НА ПОДАТОЦИ СО РАЗВОЈНИ АЛАТКИ; НАДГРАДБИ ЗА ПЕРСОНАЛНИ СМЕТАЧИ И ПОДАТОЧНИ СЕРВЕРИ; УРЕДИ ЗА НЕПРЕКИНАТО НАПОЛУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА; ВИДЕО ПРОЕКТОРИ; ПЕЧАТАРИ; МОНИТОРИ; ОПТО-ЕЛЕКТРОНСКИ ЧИТАЧИ НА ДОКУМЕНТИ; СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик бр. 11/1998 е Министерството за наука на Република Македонија со седиште на бул. „Илинден“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за:

1. Notebook Pentium II 233 (Brand Name)
32 MB ram/hard disk (3 – 5 GB) /CD / speakers
color TFT screen /modem card 55600
Windows 98 licenca. 2 парчиња
2. PC Pentium II 333 MHz (brand name)
32 mb ram/ Windows 98 licenca 43 парчиња
3. Laser printer A4 600 x 600 min 8 ppm 2 MB RAM
Centronih cabel 6 парч.
4. Matrih printer 24 igl. / A4/
Centronih cabel 5 парч.
5. Modem eht. 55600 V90 3 парч.
6. Modem 64Kbps / Leased line 2 парч.
7. Modem eht. 2 Mbit / Leased line 10 парч.
8. Scanner A4 color /2400 DPI / TWAIN compat.
SCSI adapter / WIN NT software 1 парче
9. Scanner A4 color / 1200 DPI 1 парче
10. UPS 1000 – 1200 VA 3 парч.
11. Color Monitor 17” 1 парче
12. Color monitor 19” 1 парче
13. CD ROM RW 6/2 1 парче
14. Ethernet HUB 24 port 10/100 2 парч.
15. Mail Server 1 парче
16. Software ORACLE
ORACLE 8 (годишна претплата на нови верзии по конекции)
Application Server (годишна претплата на нови верзии по конекции)
Con Teht Cartrige (годишна претплата на нови верзии по конекции)
(CD и придружна литература) 5 лиценци
17. Alpha Server 1 парче
18. Video bim 1 парче

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација со која располага набавувачот содржи информации за потребните технички и квалитативни карактеристики на стоките кои се предмет на набавката; договорни услови за предметот на набавката, испораката, условите за плаќање, име и функција на одговорното лице на набавувачот за склучување на договор со понудувачите; упатство за пополнување на понудите; наведување на валутата во кои понудените цени можат да бидат поднесени.

2. Тендерската документација може да се подигне во просторијата на архивата на I кат на Министерството за наука, на бул. „Илинден“ бб во Скопје, секој работен ден од 10.00 до 14.00 часот, во времето на траење на јавниот повик.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
2. Квалитет и стандарди.
3. Обем и количина на набавката.
4. Техничка карактеристика на набавката.
5. Цената на секоја позиција од набавката, посебно како и вкупната цена на набавката, валутата и начинот на плаќањето.
6. Можноста да се подели набавката на делови.
7. Рок на извршување на набавката.
8. Рок на важноста на понудата и рок на прием на понудата.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската способност на понудувачот.
2. Понудувачот треба да остави доказ за техничка способност, специфицирана во тендерската документација.
3. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
 - квалитет на понудените стоки;
 - цена и начин на плаќање;
 - рок на испорака;
 - услови на гаранција;
 - техничка и финансиска способност;
 - досегашно искуство.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудувачот треба да ја достави понудата во согласност со одредбите на законот, специфицирани во тендерската документација.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 15.12.1998 година (вторник) до 12.00 часот.
2. Понудите се доставуваат најдоцна до 15.12.1998 година до 12 часот, преку архивата на Министерството за наука.
3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 16.12.1998 година (среда) во 12.00 часот, во просториите на Министерството за наука, на бул. „Илинден“ бб (сала за состаноци на II кат), во присуство на овластени претставници на понудувачите.
4. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои немаат докази за финансиска и техничка способност, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ бр. 26/98), Министерството за образование и физичка култура објавува

**БАРАЊЕ БРОЈ 14
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО – ЗАНАЕТЧИСКИ И
ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОС-
НОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. 1. Набавувач: Министерството за образование и физичка култура ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 9 – Скопје.
1. 2. Предмет на набавката: изведување на градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи на следните објекти во основното образование:
 1. 2.1. О.У. Јосип Броз Тито с. Жировница, Гости-вар.
 - довршување на започнати градежно занатски ра-боти.
 1. 2. 2. О.У. Братство единство с. Лакавица, Гости-вар.
 - санација на објектот од пожар.
 1. 3. Обемот на градежните, градежно-занаетчи-ските и инсталатерските работи даден е во тендерската документација посебно за секој објект.
 1. 4. Барањето е јавно, отворено и анонимно.
 1. 5. Право на учество имаат сите физички и правни лица регистрирани за ваков вид дејност, чие седиште е во Република Македонија.
 1. 6. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: цена, рок и начин на плаќање.

2. РОКОВИ

- 2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на отворање на понудите;
2. 2. Рок на поднесување на понудите: 10 дена од денот на објавувањето на барањето.

3. ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. 1. Тендерската документација посебно за секој објект може да се подигне во Министерството за обра-зование и физичка култура на ул. „В. Горгов“ бр. 35 Скопје со надоместок од 100.00 – 300.00 денари.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4. 1. Понудите треба да содржат единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, изразена во денари.
4. 2. Начин на плаќање (за аванс е потребно да се обезбеди банкарска гаранција);
4. 3. Рок на изведување на предметните работи посебно за секој објект и гаранција на квалитетот на изведени работи;
4. 4. Понудувачите се должни со понудите да приложат и референц листа за досега изведени работи од ваков вид.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5. 1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот.
5. 2. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во барањето.
5. 3. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или со предавање на архивата на Министерството за образование и физичка култура на ул. „Васил Горгов“ бр. 35. Скопје.
5. 3. Понудата и другата документација се доставува во запечатен плик. посебно за секој објект на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“, бројот на барањето и името на објектот.

Во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот, и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот односно понудувачот.

- Во затворениот плик треба да има уште два запечатена плика. Едниот внатрешен плик треба да ја содржи понудата со финансиската документација и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ со точна адреса на испраќачот – понудувачот.
5. 5. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават и следната придружна документација:
 - Извод од регистрација на дејноста;
 - Документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет согласно правилникот за содржината на документот за бонитет донесен од министерот за финансии;
 - Изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана од одговорното лице на понудувачот.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6. 1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето нема да бидат разгледани.
6. 2. Секој субјект може да учествува само со една понуда по објект.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 133-376.
Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-01/98
ЗА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПОМОШНА
МЕХАНИЗАЦИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ЗА
ПОТРЕБИТЕ НА ПОДРУЖНИЦА РЕК „ОСЛОМЕЈ“ – ОСЛОМЕЈ**

1. Општи одредби

1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9 – Скопје.

1.2. Предмет на набавка е: Услуга од помошна механизација на определено време за потребите на Подружница Рек „Осломеј“ – Осломеј.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 15.12.1998 година, во 12 часот во просториите на Подружница Рек „Осломеј“ – Осломеј.

2. Технички карактеристики:

– Утоварувач до 3 м ³	1 парче
– Камион сандачар до 15 т.	1 “
– Цистерна до 10 т.	1 “
– Камион кипер до 15 м ³	1 “
– Ровокопач корпа до 2,2 м ³	1 “
– Автодигалка 10 т.	1 “
– Автодигалка 40 т.	1 “
– Грејдер	1 “
– Булдожер до 300 KBB.	2 “
– Платформа со носивост до 40 т.	1 “
– Цистерна за гориво до 10 т.	1 “
– Дупчалка	1 “
– Агрегат до 160 KBA.	1 “

3. Содржина на понудата

Цената да се понуди во г.м. ефективен час со две алтернативи – цена со гориво на понудувачот и цена со гориво на порачателот.

- Рок на извршување на услугите
- Начин на плаќање.

4. Критериум за избор на најповолен понудувач

- цена,
- квалитет,
- начин на плаќање.

5. Начин на доставување на понудата

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот, на адреса: Подружница Рек „Осломеј“ – Осломеј (Комисија за јавни набавки).

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- Документ за бонитет од носителот на платен промет.
- Доказ за техничка способност.
- Доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација.
- Доказ дека против понудувачот нема изречена безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на отворањето (јавно).

5.4. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

6. Завршни одредби

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени согласно барањата на Отво-

рениот повик, односно согласно Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на тел. 82-511, во Подружницата на Рек „Осломеј“ Осломеј.

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-02/98
ЗА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОД РАБОТНА
РАКА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПОДРУЖНИЦА РЕК
„ОСЛОМЕЈ“ – ОСЛОМЕЈ**

1. Општи одредби

1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9 – Скопје.

1.2. Предмет на набавката е – прибирање на понуда за услуга од работна рака за потребите на Подружница Рек „Осломеј“ Осломеј.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 15.12.1998 година, во 12 часот во просториите на Подружница Рек „Осломеј“ – Осломеј.

2. Технички карактеристики:

Работа на постројки и други стручни занимања.

ТЕ – ракувачи 4 степен	11
ТЕ – ракувачи 3 степен	9
ТЕ – ракувачи 2 степен	16
Рудник – ракувачи на погонски станици 3 степен	10
– возач Ц и Д категорија.	3
– вулканизер 3 степен.	6
– ракувач на градежни машини 3 степен	5
– автомеханичар 3 степен	7
– машинбравар 3 степен	15
– автомеханичар во смени.	5

3. Содржина на понудата

3.1. Во цената да бидат пресметани трошоци за превоз на работниците до и од работа, храна, сместување, ХТЗ опрема и алат за работа.

3.2. Доказ за кадарот.

3.3. Начин на плаќање.

4. Критериум за избор на најповолен понудувач

- цена,
- квалитет,
- начин на плаќање.

5. Начин на доставување на понудата

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот, на адреса: Подружница Рек „Осломеј“ – Осломеј (Комисија за јавни набавки).

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- Документ за бонитет од носителот на платен промет.
- Доказ за техничка способност.
- Доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација.
- Доказ дека против понудувачот нема изречена безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на отворањето (јавно).

5.4. Понудата и придружната документација се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

6. Завршни одредби

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени согласно барањата на Отворениот повик, односно согласно Законот за Јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на тел. 82-511, во Подружницата на Рек „Осломеј“ Осломеј.

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-03/98
ЗА ЈАВНА НАБАВКА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ЧИСТЕЊЕ ВО ПЕ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА И ПЕ РУДНИК – ПОДРУЖНИЦА РЕК „ОСЛОМЕЈ“
ОСЛОМЕЈ**

1. Општи одредби

1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“, бр. 9 – Скопје.

1.2. Предмет на набавка е: прибирање на понуда за вршење на технолошко чистење во ПЕ термоелектрана и ПЕ Рудник, Подружница Рек „Осломеј“ Осломеј.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно со набавката.

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 15.12.98 во 12.00 часот, во просториите на Подружница Рек „Осломеј“ Осломеј.

2. Технички карактеристики

2.1. ТЕ – ангажирање на 20 работници со 1 степен. – одржување на паркови и зеленило – 6 работници со 1 степен

2.2. Рудник – ангажирање на 40 работници 1 степен

3. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да содржи цена за извршување на работите.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите од точка 2 на повикот.

3.3. Начин на плаќање.

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена,
- квалитет,
- начин на плаќање.

5. Начин на доставување на понудата

5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса Подружница Рек „Осломеј“ Осломеј (Комисија за јавни набавки)

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од подносителот и платен промет,
- доказ за техничка способност,
- доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација,
- доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана за вршење на дејност“.

5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до денот и часот на отворањето (јавно).

5.4. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

6. Завршни одредби

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени во согласност со бара-

њата на Отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 82-511 во подружницата на Рек „Осломеј“ Осломеј.

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-78/98
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-78/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на челични јажиња.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик во согласност со Законот за јавни набавки.

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Спецификацијата на челичните јажиња за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, понудувачите можат да ја подигнат во Административната зграда на ЈП ЕСМ, на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, на девети кат, соба бр. 1, тел. 149-143, секој работен ден од 12 до 14 часот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и производителот на челичните јажиња.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на челичните јажиња дадени во предметот на набавката.

3.3. Понудата треба да го опфати целокупниот обем и количество на набавката.

3.4. Понудата треба да ја содржи единечната и вкупната цена по метар за секоја позиција, како и вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки во согласност со член 54 став 3 од Законот за јавни набавки, ако набавката е од странство), на паритет ДДП краен корисник, изразена во ДЕМ.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што треба да се во согласност со стандардите во Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудата од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност во согласност со член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи според став 3 од член 22 од Законот.

СОДРЖИНА

Документот за бонитет треба да е оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, во согласност член 23 од Законот:

– список на главни испораки на челичните јажиња (дадени во предметот на набавката) во последните три години;

– сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените стандарди на набавката;

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, во согласност со член 29, став 2, од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки):

– цена на чинење 50 поени;

– технички квалитети 30 поени;

– начин на плаќање 10 поени;

– рок на испорака 10 поени;

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање

6.4. Понудувачите своите почуди треба да ги достават на следната адреса:

ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91 000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 11.12.1998 година, во 10 часот, во просториите на ЈП Електростопанство на Македонија, стара зграда, сала за состаноци, 3 кат, на улица „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македонија ја објавува

ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1998 ГОДИНА

Просечно исплатената нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец септември 1998 година изнесува 9373 денари.

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

Страна

1426. Одлука за утврдување на положбата на Владиноот агент на Република Македонија во постапката пред Европскиот суд за човекови права, за начелата за организирање на неговата канцеларија, како и за финансирање на неговата работа	3065
1427. Одлука за распределба на дел од впиоците на приходите над дозволеното ниво на потрошувачка во 1997 година	3065
1428. Одлука за одобрување на позајмица од Буџетот на Република Македонија за 1998 година	3066
1429. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 1998 година	3066
1430. Одлука за дополнување на Одлуката за учество на Републиката во финансирањето на општествените организации, друштва, здруженија и сојузи на граѓани во 1998 година	3067
1431. Одлука за пренесување на правото на користење на деловни простории	3067
1432. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот со надоместок под закуп	3067
1433. Одлука за замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште	3068
1434. Одлука за изменување на Одлуката за купување на недвижност – деловен објект	3068
1435. Одлука за измена на Програмата за распределба на средствата од Фондот за заштита и унапредување на животната средина и природата за 1998 година	3068
1436. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3069
1437. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3070
1438. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3070
1439. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3071
1440. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3071
1441. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3071
1442. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3072
1443. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3073
1444. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3073
1445. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3073
1446. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3074
1447. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и уна-	

**Во издание на НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА излезе од печат**

**ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО
И ФИНАНСИИТЕ**

Подготвувачи:

Миле Крцкоски и

Јован Бишковски

Збирката содржи:

- Закон за денационализација
- Закон за домување
- Закон за залог на подвижни предмети и права
- Закон за ревизијата
- Закон за државната ревизија
- Закон за национална класификација на дејностите, со Класификацијата
- Царински закон
- Закон за пасиштата
- Закон за шумите
- Закон за земјоделското земјиште

Цена на збирката 620,00 денари.

**Порачки се примаат во НИРО Службен весник
на РМ, пошт. фах 51, или на телефоните 129-036,
117-460, телефакс 112-267.**

Уплата се врши на жиро сметка 40100-603-12498.

ЕДБ – 4030987108771.

Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

предување на животната средина и природата	3074	1453. Решение за именување членови на Управниот одбор на Студентскиот дом „Кочо Рацин“ – Битола	3076
1448. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3074	1454. Решение за именување членови на Управниот одбор на Студентскиот центар „Скопје“ – Скопје	3076
1449. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3075	1455. Решение за именување секретар на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија	3076
1450. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3075	1456. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	3076
1451. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3075	1457. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 191/95 од 11 ноември 1998 година	3076
1452. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3075	1458. Одлука за изменување на Одлуката за каматната стапка на ломбардните кредити одобрени од страна на Народна банка на Република Македонија	3077
		Објава за просечно исплатената нетоплата по работник во стопанството на Република Македонија за месец септември 1998 година	3112